



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словеначки и на македонски јазик — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службената на општественото кинтоводство за претплата посебни издаја и отгласи 662-3-231

Среда, 1 Фебруари 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 1,80 (180) дин. — Аконтацијата на претплатата за 1967 година излегува 30 (3.000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. фак. 228 — Телефони: Централна 50-231, 50-232, 50-233 и 51-661; Служба за претплата 51-732, Пропаганда служба 51-471

48.

Врз основа на членот 52 став 2 од Основниот закон за заштитата при работата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63 и 28/66) и членот 6 став 4 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за труд и сојузниот секретар за индустрија и трговија прописуваат

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА РАЗВИВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И ЗА АЦЕТИЛЕНСКИ СТАНИЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се прописуваат мери и нормативи за заштита при работата и технички мерки за развивачи на ацетилен и за ацетиленски станици

Член 2

Како развивачи на ацетилен, во смисла на овој правилник, се подразбираат подвижни (преносни) и неподвижни (стабилни) апарати за производство на ацетилен со низок притисок до $0,3 \text{ kp/cm}^2$ натпритисок и со висок притисок од $0,3 \text{ kp/cm}^2$ до $1,5 \text{ kp/cm}^2$ натпритисок, што произведуваат ацетилен на еден од следните начини (системи):

- 1) со паѓање на калциум карбид во вода;
- 2) со довод на вода на калциум карбид;
- 3) со наизменично допирање на калциум карбид и вода односно со потокување на калциум карбид озгора или со допирање на вода оздола (контактни развивачи).

Член 3

Како ацетиленска станица, во смисла на овој правилник, се подразбира стабилна постројка за производство и разведување на ацетилен, која се состои од еден или повеќе развивачи на ацетилен и од цевна мрежа со соодветна арматура за разведување и употреба на ацетилен на повеќе работни места во една или повеќе простории во кругот на работна организација или на работилиште.

Како постројка на ацетиленска станица се подразбираат и цевни водови за кислород, ако разведувањето на кислород за потребите на заварување или сечење метали се врши од централно место со помош на шишиња со кислород, сместено во посебна просторија.

Член 4

Развивачи на ацетилен и ацетиленски станици можат да проектираат, произведуваат и поставуваат само оние организации што за таа работа се стручно и технички опремени.

Член 5

Мерите и нормативите за заштита при работата предвидени со овој правилник ги спроведуваат работните и други организации, органи на општествено-политичките заедници, други правни лица и фи-

зички лица, кај кои се запослени лица на производство на развивачи на ацетилен и ацетиленски станици, како и на изведување инсталации за разведување на ацетилен и кислород, и кои употребуваат развивачи односно ацетиленски станици (во понатамошниот текст: организациите).

II. МЕРИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА РАЗВИВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И АЦЕТИЛЕНСКИ СТАНИЦИ

1. Заеднички одредби

Член 6

Развивач на ацетилен смее да се произведува и ацетиленска станица да се поставува само врз основа на техничка документација.

Техничката документација за развивач мора да содржи:

- 1) цртеж на развивачот и на неговите делови;
- 2) претсметка на дебелината на видот на обвивката и на дното на цилиндричното тело на развивачот и неговите делови (собирач на ацетилен, воден осигурувач, пречистувач, ладилник и др.), како и претсметка на сигурносниот вентил и оловниот осигурувач;
- 3) технички податоци:
 - за квалитетот на материјалот употребен за изработка на развивачот и неговите делови,
 - за дозволеният работен притисок во kp/cm^2 ,
 - за најголемиот капацитет на производството на ацетилен во траен поток, изразен во $1 \text{ или } \text{m}^3/\text{час}$,
 - за најповолната гранулација на калциум карбид во mm ,
 - за дозволената количина на полнење во kg во една шаржа;
- 4) технички опис со скица на развивачот, со листа на потребните резервни делови и со следните упатства:

- за правилното ракување со развивачот,
- за правилното одржување на развивачот,
- за опасностите што застрашуваат при неправилното ракување со развивачот.

Податоците од ставот 2 точка 4 на овој член можат да бидат на посебни или заеднички поднесоци, зависно од големината и сложеноста на развивачот. Тие поднесоци снабдени со печат на производителот му се предаваат на корисникот заедно со развивачот.

Техничката документација за ацетиленска станица, покрај податоците од ставот 2 на овој член, мора да содржи и:

- 1) ситуационен план на целокупната постројка со разводната цевна мрежа за ацетилен и кислород, со назначување на местото на сместувањето на развивачите и шишињата со кислород, приклучните места со водени осигурувачи и најблиските простории со отворен пламен или со загреани предмети (над 500°C), како и со податоци за наклонот на цевните водови, за одвојувачите на кондензати и за другата арматура на цевната мрежа;
- 2) план на просторијата за сместување на развивачите со вистински димензии и со податоци за

противопожарната заштита, вентилацијата, осветлението и другите мерки за заштита при работата. Документацијата од ставот 4 на овој член, заверена од проектантот односно изведувачот на ацетиленската станица, му се предава на горисникот при пуштањето на станицата во работа.

Член 7

До донесувањето на техничките прописи односно југословенските стандарди за пресметување и конструирање на гасни генератори, при контролно-то, пресметување на дебелината на сидот на обвивката и дното на цилиндричното тело на развивачот на ацетилен и неговите делови (собирач на ацетилен, воден осигурувач, пречистувач и др.), ќе се применуваат одредбите од членот 3 точ. 1 до 6 на Техничките прописи за изработка и употреба на подвижните затворени садови за компримирани, течни и под притисок растворени гасови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/57, 22/57 и 3/58), со тоа што дебелината на ламарината да не смее да биде помала од 2 mm.

При пресметувањето на дебелината на сидот на обвивката и на дното на развивачот и неговите делови од ставот 1 на овој член мораат да се земат предвид следните проби притисоци:

- 1) за развивачи од низок притисок и нивните делови (освен водениот осигурувач — 1 kp/cm²;
- 2) за развивачи од висок притисок и нивните делови (освен водениот осигурувач) — 3 kp/cm²;
- 3) за водени осигурувачи на развивачи од низок и висок притисок — 30 kp/cm².

Член 8

Развивачите на ацетилен мораат да бидат од цврста конструкција и напочно непропустливи.

За изработка на цилиндрично тело на развивач на ацетилен и негови делови што се наоѓаат под притисок (собирач на ацетилен, воден осигурувач, пречистувач и др.) мора да се употребува челична ламарина што е лесно заварлива, со цврстина од 35 до 60 kp/cm², со издолжување од 27% до 16% во напречниот правец (на правецот на вадање), со квалитет пропишан со важечки југословенски стандард или на него соодветен странски стандард.

За изработка на воден осигурувач може да се користи и безрабна челична цевка од квалитет пропишан со важечки југословенски стандарди.

За заварување на развивач и негови делови мора да се користи квалитетен додатен материјал (жица, електрода) според важечките југословенски стандарди.

Работа на заварување на развивач смеат да вршат само стручно оспособени заварувачи.

Член 9

Конструкцијата на развивачот на ацетилен мора да биде таква што пред почетокот на работата да може од развивачот лесно да се испушти експлозивната смеса на ацетилен и воздух. За испуштање на таа смеса мора во највисоката точка на гасниот простор на развивачот односно собирачот да се вгради славина, ако за таа цел не може да се користи вентил за сигурност.

Развивачот мора да биде опремен со направа за автоматска работа односно производство на ацетилен (регулатор на работата).

Член 10

Развивачите на ацетилен наменети за пренесување од место на место во просториите или во кругот на организацијата и надвор од неа (градилиште, работилиште) се изведуваат, по правило, како подвижни (преносни) развивачи со полнење од 1 kg до 10 kg калциум карбид. Деловите на подвижните развивачи (помошни уреди) се вградени, по правило, на самиот развивач (пречистувач, воден осигурувач и др.).

За привремени монтажно-градежни работи од поголем обем (мостотградба, бродотградба и др.) што

бараат производство над 3 m³ ацетилен на час и поголем број приклучни места, можат да се користат развивачи со полнење над 10 kg но не над 20 kg калциум карбид. Тие развивачи (преносни ацетиленски станици) мораат со својата конструкција да бидат пригодни така што безопасно да се пренесуваат и да овозможуваат сигурна работа на местото на привремената употреба.

Развивачите со полнење над 10 kg калциум карбид и со приклучоци за напојување повеќе од две работни места, мораат да имаат посебен собирач на ацетилен, одвоен од развивачот.

Член 11

Кај развивачите на ацетилен што произведуваат ацетилен со паѓање на калциум карбид во вода, температурата на водата во развивачот не треба да преминува 80° C.

Кај развивачите што произведуваат ацетилен со довод на вода на калциум карбид и кај контактните развивачи, температурата на водата во развивачот не треба да преминува 60° C, а температурата на ацетиленот во просторот за развивање ацетилен (реторта) — 90° C.

За контролирање на температурата на водата и ацетиленот во развивачите од ст. 1 и 2 на овој член со полнење над 10 kg калциум карбид, мора на годно место на водениот односно гасниот простор на развивачот да се вгради термометар.

Кај развивачите со полнење до 10 kg калциум карбид мора во телото на развивачот да се предвиди воден простор за најмалку 10 l вода на 1 kg полнење на калциум карбид, заради ладење на ацетиленот и одржување на температурата на водата во пропишаните граници.

2. Делови на развивачот на ацетилен (помошни уреди), арматура и прибор за заварување

Член 12

Сите делови и арматурата на развивачот на ацетилен мораат да бидат конструирани и изведени така што при работата на развивачот да обезбедуваат максимална непропустливост и сигурност против експлозија на ацетилен.

Секој дел на развивачот, без оглед на видот на конструкцијата (подвижен, неподвижен) и капацитетот на развивачот, мора да ги исполнува условите пропишани со овој правилник.

Член 13

Просторот за развивање на ацетилен (реторта) со метална кутија која се полни со калциум карбид, мора да биде изведен така што да е овозможено лесно уфрлање на калциум карбидот и чистење на варовниот талог. Металната кутија треба да биде од материјал кој при удир или триење не создава искри. Ретортата не смее да има мртви простори во кои би можел да се задржува воздух.

Развивачот на ацетилен што произведува ацетилен со паѓање на калциум карбид во вода мора да има направа што го спречува паѓањето на карбидот во варовниот талог и затрупувањето на нерастворениот карбид. Направата за уфрлање на карбидот мора да биде од материјал кој при удирот во челик не создава искри.

Капакот на ретортата мора да биде изведен така што да е овозможено лесно отворање и затворање на ретортата при потполна непропустливост на ацетилен.

Член 14

Собирачот на ацетилен, покрај условите од членот 7 на овој правилник, мора да ги исполнува и следните услови:

1) мора да биде конструиран и изведен така што својото да не ги допирува внатрешните видови на развивачот односно обвивката на садот со вода и да не може да се искоси или закочи — ако за собирање на ацетилен се користи пливачко своно;

2) мора помеѓу него и развивачот да се вгради одвоен вентил или воден осигурувач, заради спречување на враќањето на ацетилен во развивачот — ако е собирачот одвоен од развивачот;

3) мора да биде опремен со одвивна цевка за одведување евентуален вишок на ацетилен — ако е неподвижниот собирач сместен во затворена просторија. Одвивната цевка на собирачите од низок притисок со и без подвижно звено, како и на собирачите од висок притисок, мора да биде изведена според одредбите на членот 15 на овој правилник;

4) мора да биде најмалку 20 m оддалечен од најблискиот градежен објект и јавните сообраќајници — ако е собирачот поставен на отворен простор;

5) собирачи на ацетилен со зафатнина поголема од 20 m³ мораат да се сместуваат на отворен простор со преземање соодветни противопожарни мерки

Член 15

Устието на одвивната цевка на развивачите односно собирачите од членот 14 точка 3 на овој правилник за одведување евентуален вишок на ацетилен, мора да се постави на височина од најмалку 1 m над темето на покривот на зградата односно ѕидот на зградата врз кој се опира просторијата. Устието на таа цевка мора да биде оддалечено најмалку 8 m од најблискиот извор на оган, отвор на ѕид, работни платформи, галерии, балкони, отворени скалишта, прозорци и врати на соседни згради, како и од јавните сообраќајници. Пречникот на одвивната цевка не смее да биде помал од пречникот на цевката со која се одведува ацетиленот од развивачот во собирачот.

Устието на одвивната цевка мора да биде опремено со заштитна жичена мрежа со по 144 еднакви отвори на 1 cm² (Даву-евата мрежа) против палење на ацетилен, како и со капа за заштита од дожд и снег.

Член 16

Секој развивач на ацетилен, без оглед на височината на притисокот и системот на производството на ацетилен, мора да биде опремен со воден осигурувач конструиран и изведен така што со сигурност да го спречува повратниот удир на пламенот.

Водениот осигурувач, покрај условите од членот 7 на овој правилник, мора да ги исполнува и следните услови:

1) мора на годно место да има вградена славина со инка за полнење со вода и контролна славина за контролирање нивото на водата. Ако е водениот осигурувач вграден како централен осигурувач (во ацетиленска станица), тој може да биде опремен и со други сигурни направи за полнење со вода и за контролирање нивото на водата;

2) мора да има осигурувач со заштитна (експлозивна) мембрана од олово, алуминиум, капај и сл., ако е вграден на развивач од висок притисок;

3) мора да биде вграден на секој развивач на излезната цевка за гас од собирачот на ацетилен односно пред секој приклучок за гумена цевка;

4) височината на водениот столб не смее да биде помала од 100 mm;

5) капацитетот на осигурувачот мора да му одговара на капацитетот на развивачот односно на најголемиот допуштен проод на ацетилен.

Водениот осигурувач за развивачи над 10 kg со полнење на калциум карбид мора да има прицврстена метална табличка со следните податоци:

— назив на производителот,
— фабричен број на производот и година на изработката,

— називен натпритисок во kP/cm²,
— максимален проток на ацетилен во l или m³ на час.

Водениот осигурувач мора по изработката да биде посебно испитан со воден притисок од 30 kP/cm².

Прото типот на воден осигурувач мора да има атест за испитувањето и исправното функционира-

ње. На осигурувачот мора да биде втиснат број на атестот.

Заштитната мембрана на осигурувачот од точката 2 на ставот 2 од овој член мора да биде отпорна на дејство на водена пара и вода. Дебелината на заштитната мембрана мора да биде пресметана така што мембраната да се кине на пробен хидрауличен притисок од 3 kP/cm². По секој удир на повратен пламен заштитната мембрана мора да се менува.

Член 17

Развивачот на ацетилен од висок притисок мора да има вентил за сигурност кој мора да биде конструиран така што со сигурност да го спречува по-раетот на притисокот на ацетиленот над 1,5 kP/cm² во развивачот.

Вентилот за сигурност мора да ги исполнува следните услови:

1) материјалот на деловите што доаѓаат во непосреден допир со ацетиленот мора да има антикорозиони својства. Ако таквите делови се од легури на бакар тие не смеат да содржат повеќе од 70% бакар;

2) неговиот капацитет (пропусна моќ на гасот) на притисок од 1,5 kP/cm² мора да му одговара на капацитетот на развивачот;

3) по изработката мора да биде посебно испитан и пломбиран.

Прото типот на вентил за сигурност мора да има атест за испитувањето и исправното функционирање. На вентилот мора да биде втиснат број на атестот.

Член 18

Секој развивач на ацетилен мора да има пречистувач за отстранување на физичките примеси на ацетиленот (водена пара, прав и др.).

Пречистувачот мора да биде конструиран така што средството за пречистување да може лесно да се замени и кондензатот од садот да се одведува повремено.

Пречистувачот, по правило, се полни со средства за пречистување што можат лесно да се заменат или исчистат од насобраната нечистота (кокс, дрвен јаглен, морски сунѓер и др.) и што даваат мал отпор при проодот на ацетилен.

Неподвижните развивачи за производство на дисугас (dissous) или ацетилен за осветление или за лабораториски цели, покрај пречистувачот од ставот 1 на овој член, мораат да имаат и хемиски пречистувач за отстранување на сулфурводородот, фосфор водородот, амонијакот и другите штетни примеси на ацетиленот.

Средството за хемиско пречистување на ацетиленот не смее да содржи хемиски состојки што во смеса со ацетилен дејствуваат корозивно врз внатрешните метални површини на арматурата и цевните водови на развивачот односно цевната мрежа ниту смее со ацетиленот односно со смесата на ацетилен и воздух да создава експлозивни соединенија.

Капацитетот на хемискиот пречистувач мора да му одговара на максималното производство на ацетилен во развивачот при минимален отпор при проодот на гас низ масата на пречистувачот.

Масата со која се полни хемискиот пречистувач мора да има атест за квалитет издаден од производителот на средството за пречистување.

Член 19

За мерење притисокот на ацетиленот во развивачот на ацетилен и во разводната цевна мрежа смеат да се употребуваат само манометри специјално градени и опремени за таа цел.

На скалата на манометарот за мерење притисокот на ацетиленот мора да биде отпечатена ознака: „Ацетилен“. Цилиндричната површина и залната страна на кутијата од манометарот мораат да бидат бојосани со бела боја.

Максималниот дозволен работен притисок (1,5 kP/cm² за развивачи од висок притисок односно 0,3 kP/cm² за развивачи од низок притисок) мора

да биде означен на скалата со црвена црта. Скалата на манометарот мора да има подрачје од 0 до 3 kp/cm^2 за развивачи од висок притисок односно од 0 до 1 kp/cm^2 за развивачи од низок притисок.

Манометрите за мерење притисокот на ацетиленот смеат да се градат од легури на бакар со најмалку 70% бакар.

Манометрите на развивачите и цевната мрежа за разведуваче на ацетилен мораат да имаат атест согласно со Наредбата за определување на мерилата што подлежат на задолжителен преглед („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/64 и 25/65).

Член 20

Горилниците за гасно заварување и сечење метал со помош на смеша на ацетилен и кислород мораат со својата конструкција, изработката и материјалот од кој се градени да им одговараат на важечките југословенски стандарди или на нив соодветните странски стандарди.

Член 21

За разведуваче на ацетилен од приклучокот на развивачот или од приклучокот место на разводната мрежа до горилникот, како и за доведување на кислород во горилникот, смеат да се употребуваат само исправни гумени црева произведени според важечки југословенски стандард или на него соодветен странски стандард.

3. Поставување на развивачи

Подвижни развивачи

Член 22

Во работна просторија смеат да се постават за бришење приврзени работи на заварување само еден подвижен развивач на ацетилен со производство на ацетилен до 3 m^3 на час, ако е зафатнината на просторијата најмалку 300 m^3 и во просторијата постои вентилација за најмалку четирикатна измена на воздух во текот на еден час.

Развивачот мора да се постави на место кое е најмалку 10 м оддалечено од местото на заварувањето, од отворен пламен или предмет загреан на над 500°C. Во близина на развивачот мораат да се истакнат лесно уочливи предупредувања со натписи: „Не приоѓај со отворен пламен“ и „Пушењето забрането“.

Член 23

Подвижните развивачи на ацетилен со собирач на ацетилен во форма на пливачко звоно мораат да се поставуваат на наполно хоризонтална подлога.

Забрането е оптоварување на собирачот од ставот 1 на овој член со парчиња метал заради зголемување притисокот на ацетиленот во развивачот.

Неподвижни развивачи

Член 24

Неподвижни развивачи на ацетилен со производство на ацетилен до 10 m^3 на час, смеат да се поставуваат само во одделни приземни простории со зафатнина од најмалку 80 m^3 . Таква просторија може да се наоѓа во склоп на други работни простории или може да биде доградена до нив како анекс. Просторијата мора да биде сува и добро природно проветрувана.

Ако просторијата од ставот 1 на овој член се наоѓа во склоп на работни простории или е непосредно опрена врз нив, таа од соседните простории мора да биде одвоена со пожарен ѕид во дебелина од најмалку 51 см кој е направен од тула. Ако пожарниот ѕид не е направен од тула туку од друг незапалив материјал (бетон), неговата дебелина може да биде и помала но мора да ѝ одговара на

јачината на пожарниот ѕид од тула во дебелина 51 см.

Поставување на неподвижен развивач во визбеа просторија или во просторија на кат, како и во просторија во која се задржуваат луѓето или под таква просторија, забрането е.

Член 25

Неподвижни развивачи на ацетилен со производство на ацетилен над 10 m^3 на час, мораат да се поставуваат во простории сместени во посебна зграда. Зградата мора да биде соградена од незапалив материјал и мора да има лесна покривна покривка.

Отстојанието на зградата од ставот 1 на овој член од соседните градежни објекти во кругот на организацијата мора да изнесува:

- 1) од ковачница, деарница и слични објекти со отворен пламен или топлотна обработка — најмалку 30 м;
- 2) од железнички коловоз — најмалку 30 м;
- 3) од автособраќајници и други соседни градежни објекти — најмалку 10 м.

Член 26

Зафатнината на просторијата во која се сместува неподвижниот развивач на ацетилен од членот 25 на овој правилник треба да му одговара на капацитетот на производството на ацетилен и не смеат да биде помала од зафатнината наведена во следната табела:

Производство на ацетилен во $\text{m}^3/\text{час}$	Најмала зафатнина на просторија во m^3
од 10 до 20	80
од 21 до 30	100
од 31 до 50	130
од 51 до 100	175
од 101 до 150	210
од 151 до 200	260

Кај производството на ацетилен над 200 $\text{m}^3/\text{час}$, на секои 100 m^3 на ацетилен зафатнината на просторијата се зголемува најмалку за 100 m^3 .

Член 27

Сидовите на посебна зграда за сместување развивачи на ацетилен од членот 25 на овој правилник мораат да имаат дебелина најмалку 25 см, ако се од тула. Внатрешните сидови на просториите мораат да бидат мазни, варосани и премачкани со маслена боја до височина од 1,5 м, заради лесно чистење.

Подот на просторијата во која е сместен развивачот мора да биде од незапалив материјал кој не создава искри при удирот на метални предмети и мора да биде заштитен од влага.

Металните работни платформи на развивачите и на нивните делови (собирач, ладилник и др.), скалде од пристапните лесници на платформите и местата за послужување на развивачот и неговите помошни уреди мораат да бидат покриени со гумени или поливинилски покривки.

Вратата од просторијата во која се сместени развивач на ацетилен и помошни уреди на развивачот мора да биде од незапалив или тешко запалив материјал, а излезната врата мора да се отвора на надвор. Ако е вратата од челичен материјал, деловите од таква врата мораат да бидат по целиот свој обем и по внатрешната страна обложени со ламарина од алуминиум односно друг материјал кој не создава искри.

Влезната врата од просторијата во која е сместен неподвижен развивач мора да биде заклучана за временско отсуство на лицето определено за послужување. Клучевите од просторијата мораат да ги чуваат лицата задолжени за послужување на развивачот.

Член 28

Просторијата наменета за сместување на неподвижни развивачи на ацетилен и нивните помошни уреди мора да има доволно застаклени отвори (прозорци, светларници во покривот и сл.) заради добро осветлување со дневна светлина. Прозорците мораат да имаат двојни стакла и не смеат да бидат пригодени за отворање.

Ако во просторијата од ставот 1 на овој член мора да се примени електрично осветление или погон, електричната инсталација во просторијата мора да биде изведена според Техничките прописи за електрични постројки на надземни места загрозуени од експлозивни смеси (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/64).

Член 29

Проветрување на просторијата во која е сместен неподвижен развивач на ацетилен и неговите помошни уреди се врши, по правило, со природна вентилација (вентилациони канали, латерни, дефлектори и др.). Излезниот отвор на вентилацијата треба да се наоѓа во највисокото место на просторијата каде што постои можност за собирање на експлозивни смеси на ацетилен со воздух.

Пресеците на влезниот и излезниот отвор на вентилацијата мораат да бидат од иста големина и мораат да обезбедуваат најмалку четирикратна измена на воздух во текот на еден час. Излезниот отвор на каналот или цевката на вентилацијата мора да биде изведен на височина најмалку за 1 m поголема од височината на темето на покривот или ѕидот на зградата врз која се опира просторијата со развивачот.

При применувањето на вештачка вентилација треба, по правило, да се ползува систем на присилно доведување свеж воздух, сместен надвор од просторијата (притисочен систем).

Член 30

Температурата во просторијата во која е сместен развивач на ацетилен и помошни уреди не смее да биде пониска од $+5^{\circ}\text{C}$, при надворешна температура од -20°C .

Загревањето на просторијата од ставот 1 на овој член смее да се врши со централен систем со помош на пара, топла вода или топол воздух. Температурата на површината на радијаторот сместен во просторијата не смее да преминува 110°C .

4. Цевни водови за ацетилен

Член 31

Цевните водови што служат за разведување на ацетилен од неподвижниот развивач сместен во посебна просторија односно зграда до работните места, мораат да бидат од квалитетни челични безрабни цевки изработени според важечките југословенски стандарди.

Пречникот на одделни цевки од кои е составен главниот цевен вод и неговите ограноци мора да ѝ одговара на предвидената максимална потршувачка на ацетилен под соодветен работен натпритисок.

Пречникот на цевниот вод изложен на суд не треба да биде помал од 20 mm.

Член 32

Металните цевни водови мораат да се спојуваат меѓусебно со заварување или тврдо лепење. На местата на приклучокот на развивачот на ацетилен односно водениот осигурувач и на местата на вградбата на заменлива арматура (запорни вентили, собирачи на кондензат, манометри и др.) допуштено е спојување со помош на прирабници (фланши) и соодветни заптивни средства. На местата на спојување на правите цевни водови допуштено е и спојување со помош на ободници со навој (муф-споеви), ако таквите места се тешко пристапни за спојување со заварување.

Заварените споеви на цевки треба по заварувањето да се ослободат од внатрешните напони со повторно загревање до 400°C и со постепено ладење. Водовите не смеат да имаат остри кривини. Полупречникот на кривината не смее да биде помал од петкратниот пречник на цевката.

Работа на заварување споеви на цевки од водови смеат да вршат лица што ги исполнуваат условите пропишани во членот 8 став 4 на овој правилник.

Член 33

Во одделни ограноци на цевни водови мораат да бидат вградени запорни вентили во близина на одвојувањето на огранокот од главниот вод заради прекинување на протекувањето на ацетилен во случај на дефект на водовите на огранокот односно на пожар во просториите низ кои се положени ограноците. Вентилите мораат да бидат вградени на отстојание до 1 m од местото на одвојувањето на огранокот од главниот вод и мораат да бидат лесно пристапни.

Член 34

Во затворени простории цевните водови смеат да се полагаат на ѕидови или столбови на височина од најмалку 2,5 m над подот, ако тие простории поради технолошкиот процес или работа со оган во нив не претставуваат опасност од пожар. Ако цевниот вод за ацетилен се полага заедно со цевниот вод за кислород, цевниот вод за ацетилен мора да се полага над цевниот вод за кислород на отстојание од најмалку 0,25 m.

Член 35

Ако цевниот вод за ацетилен мора од оправдани причини да се полага под земја, мораат да бидат исполнети следните услови:

1) при полагање на цевен вод во земја надвор од згради, длабочината на полагањето не смее да биде помала од 0,75 m. Цевниот вод мора да се полага под пад од најмалку 2‰ во правецот на струењето на ацетиленот и да се засипе со песок. На најниското место на цевниот вод треба да се постави собирач на кондензат кој мора да биде сместен на лесно пристапно место во осидан шахт со вентилација низ отворите во капакот. Собирачот на кондензат мора да биде заштитен против смрзнување, ако не е сместен во затворена просторија;

2) при полагање на цевен вод во посебен осидан канал, пресекот на каналот мора да биде што помал и проветруван. Покривката на каналот треба да биде што полесна и треба да биде снабдена со отвори за проветрување. Спојните места на цевниот вод мораат да бидат лесно пристапни, заради контролирање на непропустливоста (херметичноста) на спојот. На цевниот вод во каналот не смее да се поставува никаква арматура. Каналот не смее да биде подолг од цевниот вод што се полага во него.

Полагање на цевен вод низ канали соградени од цевки не е дозволено.

Член 36

Каналот со цевен вод од членот 35 на овој правилник мора да биде од каналите со други индустриски водови (електрични кабли, парни, водоводни и канализациони цевки и др.) оддалечен најмалку 0,25 m (мерено помеѓу надворешните ѕидови на каналите).

Цевен вод за ацетилен смее да се полага во заеднички канал со цевни водови за други гасови (освен хлорот) или во земјата покрај нив, ако сите цевни водови се положени во иста рамнина (ниво) на меѓусебно отстојание од најмалку 0,25 m и ако се добро засипани со набиена земја.

Полагање цевни водови за ацетилен низ тунели, проодни и полупроодни канали и по ѕидови на визбени простории, забрането е.

Член 37

Забрането е поставување цевни водови за ацетилен низ димни и вентилациони канали. Тие во-

дови мораат да бидат од загреаните тела или површини со температура над 150°C оддалечени најмалку 1 m.

Член 36

При спроведување на цевен вод низ видови на простории, водот мора да биде сместен во заштитна метална цевка со пречник најмалку за 20 mm поголем од пречникот на гасниот вод. Заштитната цевка мора да биде најмалку за 20 mm подолга од ниворачината на сидот. Во заштитната цевка не смее да се наоѓа спој на цевен вод. Меѓупросторот помеѓу заштитната цевка и цевниот вод треба да се пополни со азбест или друг несогораива алексивен материјал (стаклена волна и др.).

Член 39

Ако цевни водови за ацетилен се полагаат помеѓу градежни објекти над земја (воздушни цевни водови), тие мораат да бидат заштитени од механичко оштетување.

Ако цевните водови за ацетилен и цевните водови за кислород се полагаат надземно во иста трака (линија) со други цевни водови, тие мораат да се поставуваат над нив на отстојаност од најмалку 0,25 m. Цевниот вод за ацетилен мора да се полага над цевниот вод за кислород.

Височината на цевниот вод од ставот 1 на овој член над сообраќајниците во кругот на организацијата, не смее да биде помала од:

- 6 m над железничкиот колосек,
- 4,5 m над патиот за транспорт со моторни возила.

Член 40

Цевните водови од членот 39 став 1 на овој правилник мораат да се поставуваат под наклон од најмалку 2% кон собирачот на кондензат.

При поставувањето на цевни водови мора да се води сметка за температурата на околината за да не дојде до прегревање односно замрзнување на водовите. Цевните водови мораат да бидат од лесно запаливи предмети или објекти во кои може лесно да избувне пожар оддалечени најмалку 4 m, а од електричните водови — најмалку 1 m.

На цевните водови мораат, по потреба, да се вградат посебни вентили за испуштање воздух при испитувањето на цевниот вод со ладен воден притисок (хидраулична проба).

На цевните водови со пречник поголем од 50 mm мораат да се вградат компензатори, ако го бара тоа должината на цевниот вод односно претсметката.

Член 41

Цевните водови што се полагаат под земја според точката 1 на ставот 1 од членот 35 и ставот 2 од членот 36 на овој правилник, мораат претходно добро да се исчистат и да се изолираат со битуменска смола или со друго антикорозивно средство.

Надземните цевни водови за ацетилен мораат по чистењето да се премачкаат со минкум и да се бојосат со бела мрсна боја.

Ако надземните цевни водови од ставот 2 на овој член или цевните водови од точката 2 на ставот 1 од членот 35 на овој правилник се топлински изолирани, бојосувањето со бела мрсна боја се врши по површината на ткаенината на обвивката на изолацијата.

Член 42

Одредбите од чл. 31 до 41 на овој правилник не се однесуваат на цевните водови со компримиран ацетилен на притисок поголем од $1,5 \text{ kp/cm}^2$ натпритисок.

5. Постојани метални цевни водови за кислород

Член 43

Металните цевни водови за кислород се делат, зависно од височината на притисокот на кислородот што се спроведува низ нив, на две групи:

- 1) за низок притисок на кислород до 5 kp/cm^2 ;
 - 2) за висок притисок на кислород над 5 kp/cm^2 .
- Цевните водови за кислород под низок притисок мораат да бидат од безрабни челични цевки изработени според важечките југословенски стандарди.

Цевните водови за кислород од ставот 2 на овој член мораат да се полагаат под пад од најмалку 2% во правецот на струењето на кислородот. На најниското место на цевниот вод мора да се вгради собирач на кондензат, ако кислородот не е претходно исушен.

Член 44

За надземно разведнување на кислород под висок притисок смее да се користат само цевки од бакар или легури на бакар. За подземно разведнување на кислород под висок притисок можат да се користат челични безрабни цевки со зајакнати видови во зависност од големината на пречникот на цевката:

- 1) кај цевки со пречник од 50 mm зајакнувањето во однос на нормалната дебелина на цевката изнесува 40%;
- 2) кај цевки со пречник до 100 mm — зајакнувањето во однос на нормалната дебелина на цевката изнесува 30%;
- 3) кај цевки со пречник над 100 mm — зајакнувањето во однос на нормалната дебелина на цевката изнесува 25%.

Член 45

Цевните водови за кислород мораат меѓусебно да се спојуваат со заварување, освен на местата на приклучокот на манометарот и другите заменливи направи (редукционен вентил, вентил за сигурност и др.).

При спојување на цевка со помош на патла-вучка со завој (муф-споеви) за заптиввање на спојот не смее да се употребуваат колчишта или друг органски заптивен материјал напасен во масло, олово или минкум или друга масна материја.

Ако спојувањето на цевката се врши со помош на прирабници или карабини-споеви, за заптиввање мораат да се користат заптивачи од олово, алуминиум или азбест.

Употребата на картон, гума или друг материјал од органски состав за заптиввање споеви на цевки за кислород е забранета.

Член 46

На цевните водови за кислород под висок притисок смее да се вградува само арматура (манометри, редуцир-вентили, вентили за сигурност и др.) градена од легури на бакар (месинг, бронза и др.). Вградување на арматура од челик на цевни водови за кислород под висок притисок е забрането.

На цевните водови за кислород под низок притисок се допушта вградување на арматура од челик, под услов површините на деловите што се изложени на допир со кислород да бидат обложени со пласт од легури на бакар (месинг, бронза и др.).

Член 47

При вградувањето на арматура на цевните водови од членот 46 на овој правилник, за заптиввање на спојните места смее, покрај заптивачите од членот 45 став 3 на овој правилник да се користи и азбестна лента, претходно жарена а потоа графитирана.

Член 48

За мерење и контрола на притисокот на кислород во цевни водови и садов под притисок

сметат да се употребуваат само манометри специјално вградени и опремени за таа цел.

На скалата од манометарот за мерење притисокот на кислород мора да биде наметната ознака: „Кислород“. Цилиндричната површина и задната страна од кутијата на манометарот мораат да бидат бојосани со сина боја. Допуштениот притисок на кислород во разводната мрежа мора да биде на скалата од манометарот обележен со црвена црта.

Манометрите на уредите и разводната мрежа за кислород мораат да имаат атести согласно наредбата од членот 19 став 5 на овој правилник.

6. Испитување на развијачи на ацетилен, делови на развијачи (внатешни уреди) и ацетиленски станици

Член 48

Секој развијач на ацетилен мора да биде по изработката испитан на цврстина и непропустливост (херметичност).

Развијачите од низок притисок (до $0,3 \text{ kp/cm}^2$ натпритисок) се испитуваат со пробен воден притисок од најмалку 1 kp/cm^2 натпритисок.

Развијачите од висок притисок (од $0,3$ до $1,5 \text{ kp/cm}^2$ натпритисок) се испитуваат со пробен воден притисок од најмалку 3 kp/cm^2 натпритисок.

Пробниот притисок во развијачите од ст. 2 и 3 на овој член мора да се одржува најмалку во текот на 5 min а за тоа време не смее да се забележи никакво пропуштање на вода ниту видлива промена на формата на развијачот односно на неговите делови (реторга, собирач, пречистувач и др.).

Испитувањето со пробни притисоци според ст. 2 и 3 на овој член го врши производителот на развијачот кој за извршеното испитување му издава на корисникот на развијачот потврда со следните податоци: тип и ознака на развијачот, фабричен број на производот, максимално полнење во kg и производство на ацетилен во 1 или m^3 на час, максимален работен притисок на ацетиленот во kp/cm^2 , пробен притисок во kp/cm^2 , време на испитувањето во минути, датум на испитувањето, резултат на испитувањето, потпис на одговорното лице и печат на производителот.

Член 49

Секој воден осигурувач мора по изработката да се испита со пробен воден притисок на цврстина и непропустливост.

Водениот осигурувач се испитува со пробен воден притисок од 30 kp/cm^2 без оглед на пропусната моќ на осигурувачот и височината на работниот притисок на ацетиленот.

Испитувањето со пробен воден притисок го врши производителот на водениот осигурувач согласно со членот 48 од овој правилник и за извршеното испитување на корисникот на осигурувачот му издава потврда со следните податоци: тип и ознака на осигурувачот, фабричен број на производот, максимален проток на гас во 1 или m^3 на час, максимален работен притисок на ацетиленот во kp/cm^2 , пробен притисок во kp/cm^2 , време на испитувањето изразено во минути, датум на испитувањето, потпис на одговорното лице и печат на производителот.

Член 51

По полагањето на цевните водови за ацетилен и завршеното монтирање на разводната мрежа, како и пред бојосувањето или обложувањето на цевните водови со топлинска изолација, односно по затрупувањето на цевните водови во земја или канал, цевните водови мораат претходно да се продуваат со воздух а потоа да се испитаат на цврстина и непропустливост. Цврстината на водовите и нивните спојови се испитува со хидраулична проба во зависност од работниот притисок на ацетиленот во цевните водови односно во цевната мрежа, и тоа:

1) цевни водови или мрежа за ацетилен под низок притисак до $0,3 \text{ kp/cm}^2$ — на пробен притисок од 15 kp/cm^2 ;

2) цевни водови или мрежа за ацетилен под висок притисок до $1,5 \text{ kp/cm}^2$ — на пробен притисок од 30 kp/cm^2 .

На пробно испитување под соодветен притисок се подложува главниот цевен вод од приклучното место на централниот воден осигурувач во ацетиленската станица заедно со целокупната цевна разводна мрежа до приклучоците за гумени црева.

Соодветен пробен притисок мора во цевната мрежа да се одржува на иста височина во текот од најмалку 5 min . По истекот на тоа време пробниот притисок се пушта на височината на работниот притисок на ацетиленот и се врши преглед и испитување на цевните водови со чукање на спојните заварени места.

За време на пробното испитување, на цевен вод и арматура не смеат да се јават пузнатини или други видливи деформации и оштетувања ниту потегне или течење на заварените односно затнатите спојови.

Член 52

По пробното испитување на цврстина според одредбите од членот 51 на овој правилник, цевните водови за ацетилен се испитуваат на непропустливост (херметичност) со азот или јаглендиоксид под притисок од 3 kp/cm^2 (вакуумска проба), без оглед на предвидената височина на работниот притисок на ацетилен во постројката.

При пробното испитување на цевните водови со азот или јаглендиоксид под притисок мора да се пречека најмалку 10 min додека не се стабилизира температурата на компримиранот гас во цевната мрежа. Во текот на наредните 30 min притисокот во цевните водови не смее да се промени.

Во случај на паѓање на притисокот во цевните водови, местото на пропуштањето на ацетилен мора да се открие со премачкување заварените спојови, прирабниците, затворачите и другите спојни места на цевниот вод со раствор на сапуница.

Член 53

По извршените пробни испитувања на цевните водови за ацетилен на цврстина со хидраулична проба според членот 51 од овој правилник и на непропустливост (херметичност) според членот 52 од овој правилник, ако испитувањата даде задоволителни резултати, цевните водови можат да се и-залираат, да се бојосуваат односно затрупаат во земја или канал, ако е тоа предвидено со проектот.

Пред пуштањето на ацетиленска станица во редовен погон, цевната мрежа мора да се продува со ацетилен вод работен притисок на развијачот. Ке се смета дека постројката е готова за безбеден погон ако ацетиленот на најоддалеченото приклучно место од развијачот не содржи повеќе од 3% кислород.

Член 54

Пробното испитување на цевните водови за ацетилен на цврстина според членот 51 од овој правилник и на непропустливост според членот 52 од овој правилник, како и пуштањето на цевните водови во погон според членот 53 став 2 на овој правилник, го врши изведувачот на работите при поставувањето на ацетиленската станица односно цевната мрежа за разводување ацетилен и кислород.

Член 55

По поставувањето на цевните водови за разводување на кислород од централното место до работните места за заварување и нивно монтирање и пред бојосувањето или обложувањето на цевните водови со топлинска изолација односно затрупување на цевните водови во земја или ка-

нал, цевните водови мораат претходно да се про-
дуваат со воздух под притисок а потоа да се испи-
таат на цврстина и непропустливост (херметичност).

Цврстината на цевниот вод за кислород се ис-
питува со хидраулична проба во зависност од ра-
ботниот притисок на кислородот во разводната
дрежа, и тоа.

- 1) за работен притисок на кислород до 5 kp/cm^2
— на пробен притисок под 15 kp/cm^2 ;
- 2) за работен притисок на кислород од 5 до 35 kp/cm^2 — на пробен притисок од 40 kp/cm^2 ;
- 3) за работен притисок на кислород над 35 kp/cm^2 — на работен притисок наголемен за 5 kp/cm^2 .

Пробниот притисок во цевниот вод мора да се
одржува најмалку во текот на 5 min а за тоа време
не смеат на водовите да се појават пукнатини, ви-
дливи деформации, течење и потење на спојевите
и затнате места на цевниот вод.

По истекот на 5 min пробниот притисок се
спушта на височината на работниот притисок на
кислородот во мрежата и се врши преглед и испиту-
вање на цевните водови со чукање на спојните
места.

Член 56

Испитувањето на цевните водови за кислород
на непропустливост (херметичност) се врши со воз-
дух или азот (пнеуматска проба) под пробен при-
тисок на височината на работниот притисок на
кислородот во цевната мрежа и на начинот опре-
делен во членот 52 став 2 на овој правилник.

Член 57

По извршените пробни испитувања на цевните
водови за кислород на цврстина и непропустливост
според одредбите од чл. 55 и 56 на овој правил-
ник, ако испитувањата дале задоволителни резул-
тати, цевните водови можат да се изолираат, боја-
саат односно да се затрупаат во земја или канал,
ако е тоа предвидено со проектот.

Пред пуштањето на цевниот вод за кислород
во редовен погон, цевните водови односно целата
цевна мрежа мора да се наполни со тетрафтороле-
тин или дихлоретан заради одмастување. При пос-
тапката за одмастување мораат да се преземат соод-
ветни мерки за заштита против штетното дејство
на средствата за одмастување (растворачи).

Член 58

Пробните испитувања на цевните водови за
кислород на цврстина и непропустливост според
чл. 55 и 56 на овој правилник и пуштањето на цев-
ните водови во погон според членот 57 став 2 на
овој правилник, ги врши изведувачот на работите
на поставање на ацетиленската станица односно
цевната мрежа за разводување на ацетилен и кис-
лород.

Член 59

За извршените пробни испитувања на цевните
водови за ацетилен (член 54) и цевните водови за
кислород (член 58), како и за исправното функци-
онирање на целата постројка, изведувачите на ра-
ботите се должни да му издадат потврда на корис-
никот.

III. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА СО РАЗВИВАЧИ НА АЦЕТИЛЕН И СО АЦЕТИЛЕНСКИ СТАНИЦИ

Член 60

Ракувањето со подвижни развивачи со полне-
ње до 10 kg калциум карбид во една шаржа и пос-
лужувањето смеат да го вршат само лица постари
од 18 години, што се посебно обучени за таа рабо-
та и запознаени со упатствата од производителот
за правилното ракување со развивачите. Со опш-
тиот акт на организацијата мора да се определи

начинот на обучувањето на лицата за ракување со
развивачите.

Ракувањето со неподвижни развивачи и со
ацетиленски станици со полнење над 10 kg калци-
ум карбид во една шаржа и послужувањето смеат
да ги вршат само лица кои, покрај условите од
ставот 1 на овој член, ги имаат квалификациите
пропишани со членот 21 од Правилникот за струч-
ната спрема и другите услови за вршење работи во
работни организации што имаат електроенергетски,
котловски и други енергетски постројки и садови
под притисок („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/64).

Член 61

Во просториите во кои се сместени подвижни и
неподвижни развивачи и нивни делови, мораат на
видно место да бидат истажнати упатства на произ-
водителот за ракување и послужување на разви-
вачите и помошните уреди на постројките, како и
соодветните заштитни мерки против експлозија и
пожар.

Член 62

Во просторијата во која е сместен развивач на
ацетилен мора да се наоѓа сандак со најмалку $0,5 \text{ m}^3$
сув песок на секои 50 m^2 површина на подот
на просторијата, како и лопата за растурање на
песокот.

Член 63

Развивачот на ацетилен смее да се полни
со калциум карбид од гранулација предвидена со
упатството од производителот на развивачот. От-
податоците од карбид помали од 2 mm, како и пар-
чињата на карбид помали од пропишаната грану-
лација, мораат да се чуваат во посебен херметички
затворен сад. Собраниот прав и отпадоци на кал-
циум карбид смеат да се користат само во посебно
опремен развивач или да се растворот во јама на
слободен простор.

Член 64

При ракувањето и послужувањето на разви-
вачот на ацетилен забрането е:

- 1) да се става калциум карбид во влажни ку-
тии од ретортата на развивачот;
- 2) да се полни развивач со шаржа на калциум
карбид поголема од пропишаната;
- 3) да се форсира производство на ацетилен над
максимално дозволената граница на производно-
ста на развивачот;
- 4) да се отвора автоматскиот регулатор на при-
тисок (ако постои на развивачот);
- 5) да се отвора капакот од ретортата на раз-
вивачот пред да се испушти од неа ацетиленот под
притисок;
- 6) да се оптоварува пливачкото своно на разви-
вачот со парчиња потешки предмети, заради зго-
лемување на притисокот на ацетиленот.

Член 65

При пуштањето во работа на нов неподвижен
развивач на ацетилен или по подолг прекин на
работа, смесата на ацетилен и воздух мора да се
испушти во атмосферата низ одвивната цевка, из-
ведена според членот 15 од овој правилник.

Член 66

При подолгиот прекин на работата на разви-
вачот на ацетилен со пливачко своно, во него мо-
ра да се остави ацетилен во количина од најмалку
15% од зафатнината на собирачот, заради спречу-
вање на навлегувањето на воздух во собирачот на
развивачот.

При секој прекин на работата на развивачот
мораат да се преземат мерки развивачот за време
на прекилот на работата да не можат да го кори-
стат односно со развивачот да не можат за тоа
време да ракуваат неовластени лица.

Член 67

Нивото на водата во водениот осигурувач мора да се проверува најмалку два пати во текот на работната смена, а задолжително пред секој почетокот на работата со развивачот и по секој повратен удар на пламен.

Ако водениот осигурувач е изложен на ниски температури (под 0°C), мора да се полни со раствор на етиленгликол или глицерин (50% според зафатнината).

Член 68

Ако се запали ацетиленот при чистењето на кутијата за шаржирање на калциум карбид кај развивач со довод на вода на карбид, кутијата мора веднаш да се отстрани од просторијата или од близината на развивачот на отстојание од најмалку 10 m, ако е поставен тој на слободен простор. За извлекување на кутијата мора покрај развивачот да се наоѓа метален стап долг од 1,5 до 2 m со кукалка на едниот крај. Запалиениот ацетилен се гасне само со сув песок или со помош на апарат за гаснење со јаглендиоксид.

Член 69

Работите на ракување и послужување неподвижни развивачи на ацетилен и ацетиленски станици со производство на ацетилен поголемо од 10 m^3 на час (полнење со карбид, чистење на вазов талог, одржување нивото на водата во водениот осигурувач, одржување на механичкиот и хемискиот пречистувач, испуштање на кондензат од цевниот вод и др.), мораат да ги вршат најмалку две лица што имаат квалификации според прописот наведен во членот 60 став 2 од овој правилник.

Член 70

Алатот што се употребува и користи при послужувањето на развивач на ацетилен (клучеви, чекан, глето, лопата, стругач и др.) мора да биде изработен од легури на бакар (месинг, бронза и сл.) со помалку од 70% бакар и алуминиум односно друг материјал што не создава искри.

Забранета е употреба и користење на алат од челик.

Член 71

За време на работата на развивач на ацетилен односно ацетиленска станица дозволено е вршење само на оние текушти поправки што не бараат загревање односно употреба на отворен пламен. Такви работи смеат да се вршат само по налог од раководителот одговорен за одржување на постројката и со претходно преземање соодветни заштитни мерки (затворање на доводот на ацетилен и испуштање на преостанатиот ацетилен од делот на развивачот или постројката на која се врши поправка, употреба на алат од легури на обоени метали и сл.).

Член 72

Поправките и ремонтните работи на развивачите на ацетилен и на помошните уреди на развивачите што бараат употреба на отворен пламен (заварување, лепење и сл.) односно демантирање на одделни помошни уреди на развивачот, смеат да се вршат само ако наполно се запре работата на развивачот и претходно се спроведат следните заштитни мерки:

- 1) ако се испушти ацетиленот од сите делови на развивачот и цевните водови;
- 2) ако се исчистат ретортите на развивачот од талогот на калциум карбид и повторно се затворат;
- 3) ако се извади масата за пречистување од пречистувачот, се исчисти пречистувачот и повторно се затвори;
- 4) ако се наполни развивачот со вода до највисоката точка и по 15 min се испушти водата. Оваа мерка треба да се повтори најмалку трипати;
- 5) ако се продува со азот или јаглендиоксид развивачот со сите помошни уреди при истовре-

мено испуштање во атмосферата на евентуална смеса на азот и ацетилен на највисоката точка на развивачот или помошните уреди;

6) ако се наполни развивачот до врвот со вода.

По спроведувањето на заштитните мерки од ставот 1 на овој член може на развивачот или на помошен дел од развивачот да се изврши поправка со заварување односно со тврдо лепење. Поправката или ремонтот од ставот 1 на овој член на подвижни развивач се врши, по правило, на отворен простор.

Ако поправката или ремонтот од ставот 1 на овој член се врши на неподвижни развивачи со одвоено поставени помошни уреди (ладилник, пречистувач, воден осигурувач, воден исплакувач на гас и др.) што мажнат лесно да се демантираат од склопот на постројката, по спроведувањето на заштитните мерки предвидени во точ. 1 до 5 на ставот 1 од овој член делот на развивачот односно помошниот уред на кој се врши поправка мора да се демантира, да се изнесе на отворен простор и да се наполни до врвот со вода, заради поправка со заварување или со тврдо лепење.

Член 73

Поправките и ремонтните работи на одделни делови на разводната мрежа на ацетиленската станица што бараат употреба на отворен пламен (заварување или тврдо лепење) или делумно демантирање на цевната мрежа, смеат да се вршат без запирање на работата на развивачот ако претходно се спроведат следните заштитни мерки:

- 1) ако се изврши затворање на огранокот на цевната мрежа на кој се врши поправка со помош на вентилот пропишан во членот 33 од овој правилник;
- 2) ако се испушти ацетиленот од одвоениот дел на цевниот вод;
- 3) ако се наполни одвоениот дел на цевниот вод со вода до највисоката точка а по 15 min се испушти водата. Оваа мерка треба да се повтори најмалку трипати;
- 4) ако се продува цевниот вод со азот или со јаглендиоксид при истовремено испуштање на евентуална смеса на азот или јаглендиоксид со ацетилен на највисокото место на цевниот вод;
- 5) ако се наполни цевниот вод со вода до највисоката точка на одвоениот дел.

По спроведените заштитни мерки од ставот 1 на овој член можат да се извршат поправки со заварување или со тврдо лепење.

Член 74

Ако поправките или ремонтот од чл. 72 и 73 на овој правилник на развивач на ацетилен и негови помошни уреди односно на разводната мрежа на ацетиленска станица се вршат во затворена просторија во која е сместен развивачот или низ која минува цевниот вод за ацетилен, претходно мора да се изврши пробна анализа на воздухот во просторијата. Концентрацијата на ацетилен во воздухот на просторијата не смее да преминува $1,5\%$ (според зафатнината).

Член 75

Поправките и ремонтот на развивачите на ацетилен, нивните помошни уреди и цевните водови за ацетилен и кислород, можат да ги вршат само квалификувани стручни лица што имаат подолга практика во вршењето на таа работа и што се запознаени со сите опасности што ја следат таа работа. Тие лица мораат да бидат запознаени со упатствата на производителот на развивачот односно изведувачот на работите за полагање на цевните водови, како и со заштитните мерки пропишани со овој правилник.

Член 76

Варовиот талог што останува по разлагањето на калциум карбидот во ретортите на развивачот

сmee да се сместува само во специјално за таа цел уредена јама на отворен простор (таложна јама). Јамата мора да биде од најблиските објекти со отворен оган оддалечена најмалку 10 m и мора да биде отворена и заградена со цврста ограда во височина од најмалку 1 m. Во близината на јамата на видно место мора да биде истакната писмена забрана на пушењето и минувањето со отворен пламен покрај јамата на отстојание помало од 10 m.

Ако таложната јама е споена со канал со просторијата во која е сместен развивачот, каналот мора да биде покриен со лесни капацита заради повремено чистење од варов талог.

Ако таложната јама на ацетиленската станица е покриена, мора да биде опремена со ефикасна вентилација.

Таложната јама мора повремено да се чисти од варов талог. Преполнување на јамата со варов талог е забрането.

Отпадочните води од собирачот на ацетилен со својот и од другите помошни уреди на развивачот, како и водите од таложната јама, не смеат да се испуштаат во канализацијата ниту во текушти или стоечки води ако не се претходно пречистени од варов талог и од остатоците на ацетилен.

Член 77

Во работна просторија смее за повремена работа да се смести еден преносен развивач, ако се исполнети следните услови:

1) развивачот мора да го послужува лице што ги исполнува условите од членот 60 став 1 на овој правилник;

2) полнењето на развивачот не смее да биде поголемо од 5 kg калциум карбид во една шаржа;

3) бројот на горилниците (или режачите) не смее да биде поголем од два, а секој од нив мора да има свој воден осигурувач;

4) вкупната потрошувачка на ацетилен во обата горилника (или режачи) не смее да преминува 3.000 l ацетилен на час;

5) просторијата мора да има зафатнина од најмалку 300 m³ и вентилација за најмалку четирискатна измена за воздухот во текот на еден час;

6) развивачот мора да биде најмалку 10 m оддалечен од местото на обработка на метал и од секој друг извор на отворен пламен или предмет загреан на над 500°C.

Поставането и работата на подвижен развивач во просториите на котларницата, ковачницата, леарницата и слични работни простории во кои се работи со отворен оган или силно загреани предмети (над 500°C) е забрането. Работата на заварување, сечење и поправки во такви простории смее да се врши со поставане на развивачот надвор од просторијата и со доведување на ацетилен и кислород со помош на гумени црева или челични цевки.

IV. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ И ИСПИТУВАЊАТА НА РАЗВИВАЧИТЕ И АЦЕТИЛЕНСКИТЕ СТАНИЦИ

Член 78

Организацијата води уредна евиденција за одржувањето, прегледите и испитувањата на развивачите на ацетилен и ацетиленската станица. Евиденцијата ги содржи следните основни податоци:

за развивачи:

1) тип, систем и фабричен број на развивачот; 2) работен притисок на ацетиленот во kg/cm² или V. S;

3) максимално полнење со калциум карбид во kg во една шаржа;

4) максимално производство на ацетилен во m³ или l на час;

за ацетиленски станици:

5) работен притисок на ацетилен и кислород во цевната разводна мрежа во kp/cm² (за секој гас посебно);

6) број на приклучоците за ацетилен и кислород на цевната разводна мрежа;

7) број на водените осигурувачи на цевната разводна мрежа;

8) зафатнина на собирачите на ацетилен во m³.

Покрај податоците од ставот 1 на овој член, организацијата ги внесува во евиденцијата и следните податоци:

1) датум на пуштањето во погон на развивачот односно ацетиленската станица;

2) име и презиме на лицата задолжени за послужување на развивачите односно ацетиленската станица, како и податоци за нивните квалификации;

3) име и презиме на лицето одговорно за одржување на развивачите односно ацетиленската станица;

4) датум на извршените вонредни поправки на развивачи или на ацетиленската станица;

5) датум на периодичните прегледи и испитувања извршени од страна на стручни установи (чл. 79 и 80 на овој правилник);

6) датум на ремонтните поправки извршени врз основа на прегледите од точката 4 на овој став.

V. ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИСПИТУВАЊА ОД СТРАНА НА СТРУЧНИ УСТАНОВИ

Член 79

Развивачите на ацетилен и ацетиленските станици мораат периодично да се прегледаат и испитуваат заради контролирање на исправноста на помошните и сигурносните уреди, како и правилноста на функционирањето на одделни делови и целокупната постројка.

Прегледите и испитувањата од ставот 1 на овој член на начинот и во роковите определени со овој правилник ги вршат стручни установи определени со републички прописи.

Член 80

Подвижните развивачи на ацетилен со полнење до 10 kg калциум карбид во една шаржа се испитуваат на цврстина и непропустливост (херметичност) зависно дозволеният (работен) притисок на ацетилен согласно со одредбите од членот 49 на овој правилник, најмалку еднаш годишно.

Неподвижните развивачи на ацетилен со полнење над 10 kg калциум карбид во една шаржа се испитуваат на цврстина и непропустливост зависно од дозволеният (работен) притисок на ацетилен согласно со одредбите од членот 49 на овој правилник, најмалку еднаш во три години.

Ацетиленските станици се испитуваат на цврстина и непропустливост зависно од дозволеният (работен) притисок на ацетилен и кислород во цевната мрежа. Испитувањата се вршат посебно за цевната мрежа на ацетилен согласно со чл. 51 до 53 на овој правилник а посебно за цевните водови за кислород согласно со чл. 55 до 57 на овој правилник, и тоа најмалку еднаш во три години.

Испитувањето на развивачите на ацетиленската станица се врши на начинот и во рокот од ставот 2 на овој член.

Член 81

За извршениот преглед и испитување на развивачи на ацетилен или ацетиленската станица стручната установа од членот 79 на овој правилник ѝ издава на организацијата исправа за стручниот наод (сертификат).

Сертификатот од ставот 1 на овој член стручната установа го издава, ако при прегледот и испитувањето на развивачот односно ацетиленската станица утврди дека се применети мерките и нормативите на заштита при работата предвидени со овој правилник. Во спротивно се издава само наод за најдената состојба.

Сертификатот ги содржи следните податоци:

- 1) број на сертификатот;
- 2) назив на стручната установа што го издава сертификатот;
- 3) назив на подносителот на барањето, број и датум на поднесувањето на барањето;
- 4) предмет на испитувањето (подвижен развивач и др.);
- 5) основни податоци за развивачот односно за ацетиленската станица (тип, производител, број на атестот, фабричен број, инвентарен број, технички карактеристики и др.);
- 6) клаузула дека е врз основа на извршениот преглед и испитување установено дека развивачот односно ацетиленската станица ги исполнува условите пропишани со овој правилник;
- 7) датум на издавањето на сертификатот;
- 8) потпис на овластениот орган на стручната установа и печат на установата.

Кон сертификатот се прилага записник за стручниот наод, што го потпишуваат лицата што извршиле преглед и испитување. Во записникот мораат да се внесат податоци за методата на испитувањето и за инструментите употребени за испитување.

Стручната установа составува сертификат и записник за стручниот наод во три примероци, од кои по два му доставува на подносителот на барањето а еден задржува за себе.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 82

Развивачите на ацетилен и ацетиленските станици што се наоѓаат во погон, како и развивачите на ацетилен и ацетиленските станици што ќе се пуштат во погон по влегувањето во сила на овој правилник, мораат да се усогласат со мерките пропишани со овој правилник во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 83

Роковите од членот 80 ст. 1 до 3 на овој правилник започнуваат да течат со денот на истекот на рокот од членот 82 на овој правилник.

Роковите за преглед и испитување на развивачите на ацетилен и ацетиленските станици соградени по влегувањето во сила на овој правилник, започнуваат да течат по истекот на три месеци од денот на нивното пуштање во погон.

Член 84

Увезените развивачи на ацетилен, нивните помошни уреди и опрема, како и увезените ацетиленски станици, мораат да ги исполнуваат условите предвидени со овој правилник.

Член 85

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за Техничките прописи за развивачите на ацетилен (ацетиленски апарати) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/58) и Техничките прописи за развивачите на ацетилен (ацетиленски апарати) — Дополток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/58) што се составен дел на тој правилник.

Член 86

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2383/1-9
26 декември 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за труд,

Ристо Цунов, с. р.

Сојузен секретар
за индустрија и
трговија,

Хакија Поздерац, с. р.

49.

Врз основа на членот 112 став 1 и членот 146 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА ЛУЃЕ И МАТЕРИЈАЛИ ПО ОКНАТА НА РУДНИЦИТЕ

Член 1

Изградбата, погонот и одржувањето на окната на рудниците и извозните постројки (извозни машини и нивни уреди), како и на другите уреди во врска со превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците, се врши според Прописите за техничките мерки и за мерките за заштита при работата при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците, што се напечатени во Дополтокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67 и се составен дел на овој правилник.

Член 2

Ако со Прописите за техничките мерки и за мерките за заштита при работата при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците не е определено поинаку, за изградбата и уредувањето на окната на рудниците важат одредбите од Прописите за техничките мерки и за заштитата при работата при рударските подземни работи.

Член 3

Одобренијата за превоз на луѓе и материјали по окната на рудниците, издадени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, остануваат во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за техничките мерки и за заштитата на работа при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64) и Прописите за техничките мерки и за заштитата на работата при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците (Доплоток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64) што се составен дел на тој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7290/66
26 јануари 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

50.

Врз основа на членот 112 став 1 и членот 146 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија и трговија провишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТА ПРИ РАБОТАТА НА ПОВРШИНСКИТЕ ОТКОПИ НА ЈАГЛЕН, МЕТАЛНИ И НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Во Прописите за техничките мерки и за заштитата на работа при работата на површинските откопи на јаглен, метални и неметални минерални сировини (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64), кои се составен дел од Правилникот за техничките мерки и за заштитата на работа при работата на површинските откопи на јаглен, метални и неметални минерални сировини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64), по членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„При упоредном раду на откопавању лежишта у површинској и подземној експлоатацији, рударска организација дужна је својим правилником о заштити на раду одредити превентивне заштитне мере за раднике запослени у подземном погону и на површинском откопу (ускладити радове минирања, обезбедити јаму од провале површинских вода са откопа и др.).“

Член 2

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Делови јаловог покривача или лежишта минералне сировине који су склони одроњавању морају се са чела етаже одстраивати само са сигурног места, и то, по правилу, одозго наниже.“

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:

„Ради заштите грађевина и јавних саобраћајница и објеката, као и ради одбране од текућих и стајаћих вода, технички руководиоца површинског откопа наредиће остављање сигурносних стубова, чија су димензије утврдени одобреним пројектом.“

Член 4

Членот 11 се менува и гласи:

„Површински откопи морају бити на целисходан начин обезбедени, према месним приликама, да би се онемогућио пад људи или животиња низ стрмине.“

Резервоари који нису издигнути више од 1 m изнад површине тла, као и опасна удубљења са косинама од преко 45°, морају бити ограђени или запуњени ако су приступачни.“

Член 5

Членот 13 се менува и гласи:

„Ако се експлоатација у једном делу или у целом површинском откопу заврши или трајно обустави, завршне косине етажа морају се оставити под природним углом нагиба. Ако је материјал завршне етаже нестабилан, целу етажу треба осигурати од клизања и одроњавања.“

После обуставе радова на површинским откопима, рударска организација дужна је спровести све мере осигурања одређене чланом 77. Основног закона о рударству.“

Член 6

Членот 17 се менува и гласи:

„Ширина етаже равни на најнижој јаловинској етажи непосредно изнад минералне супстанције треба да буде најмање за 2m већа од висине те етаже.“

Ако слојеви падају према челу радилишта, ширина етаже равни мора бити утврђена одобреним пројектом.“

Член 7

Членот 24 се менува и гласи:

„При одређивању ширине и висине етажа мора се водити рачуна о геомеханичким својствима материјала јаловог покривача, да чела радилишта и транспортни путеви ниже етаже не буду угрожени од одроњавања, рушења и котрљања материјала са више етаже.“

Вертикална висина етаже у компактном материјалу не сме бити већа од 3 m, а у нестабилном материјалу — од 2 m, ако одобреним пројектом висина није одређена на други начин.“

Член 8

Членот 25 се менува и гласи:

„Средњи нагиб косине етажа откривке мора се ускладити са геомеханичким својствима њеног материјала, као и са техничким карактеристикама багера (врста, тежина, специфични притисак на тле и др.), при чему се мора водити рачуна о помицању — кретању багера, о сигурности транспорта материјала, а нарочито о одводњавању етажа.“

Нагибни угао косине етажа мора бити одређен у одобреном пројекту и, по правилу, не би требало да буде већи од 60°.

На местима склониим клизању или одроњавању нагиб се мора у одговарајућој мери смањити.“

Член 9

Членот 26 се менува и гласи:

„Висина етаже на којој се врши откопавање багером одређује се према врсти багера и геомеханичким својствима материјала који се откопава и не сме бити већа од дохватне висине багера.“

Ако услед конфигурације терена или из погонских разлога није могуће на појединим местима избећи висину већу од висине одређене у ставу 1. овог члана, технички руководиоца дужан је одредити посебне заштитне мере да не би услед одроњавања или пада материјала на етаже дошло до угрожавања запослених радника и до оштећења багера.“

Член 10

Во членот 28 се додава нов став 2, кој гласи:

„За лежишта корисне минералне супстанције на којима су истражним радовима утврђене подземне воде мора се изградити пројект одводњавања, и радови се морају изводити по том пројекту.“

Член 11

Членот 29 се менува и гласи:

„При откопавању моћних али мање компактних лежишта добијање минералних сировина врши се по правилу, степенито често у етажама одозго наниже, ако одобреним пројектом није другачије одређено.“

Ако се на етажној равни врши обрада добијених блокова, ширина равни мора бити толика да радници ове послове могу вршити без икакве опасности од пада материјала и сл.“

Член 12

Во членот 31 став 1 зборовите: „члан 20“ се заменуваат со зборовите: „чл. 20. и 21.“

Член 13

Во членот 32 став 2 втората реченица се менува и гласи: „Ако није могуће спречити стварање бара и језера, треба спровести потребне мере да не би у нѝх упали људи и животиње.“

Член 14

Членот 34 се менува и гласи:

„При ручном добијању у растреситом (сипком) материјалу, висина етаже не треба да буде већа од 2 m, а у компактном и чврстом материјалу — од 3 m. Ширина етажне равни мора бити усклађена са висином етаже и нагибом косине етаже и омогућавати неометан и сигуран превоз, а мора одговарати и обиму радова на минирању. Та ширина не сме бити мања од 3 m. Одступања у погледу висине етажа и ширине етажних равни решавају се одговарајућим пројектом, при чему се мора водити рачуна о геомеханичким својствима материјала који се откапава.“

Член 15

Во членот 38 ставот 1 се менува и гласи:

„Сваки багер мора имати потребне заштитне уређаје (заштита покретних делова, сигнални уређаји, осветљење и др.). На багеру или у багеру морају постојати преносна електрична светиљка и апарати за гашење пожара.“

Член 16

Членот 43 се менува и гласи:

„Пре помицања багера мора се поравнати терен којим ће се багер кретати и изградити евентуални прелази преко колосека. Код електричних багера доводни кабел мора се полагати тако да не може бити оштећен од багера или од материјала који пада. Забрањено је вучење (повлачење) кабла по земљи помоћу багера.“

Кад се врши транспортовање багера сопственом или допунском вучом, дозвољене успоне одређује технички руководилац површинског откопа, а на основу података о карактеристикама багера из техничке документације произвођача багера.“

Член 17

Во членот 44 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Код ротационих багера, посебне траке и уређаји за утовар не смеју се кретати изнад локомотиве или кабине камиона.“

Член 18

По членот 44 се додава нов член 44а, кој гласи:

„При упоредном раду два багера њихово растојање мора бити веће од збира највећих полупречника захвата (у хоризонталу) једног и другог багера.“

Член 19

Во членот 45 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Багери који раде на копању и одлагању материјала не подлеже прегледу прописаном за кранове Правилником о хигијенско-техничким заштитним мерама при раду са дизалицама („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/64).“

Член 20

Во членот 47 ставот 1 се менува и гласи:

„За време прекида рада багера, при оправкама и чишћењу багера крутом кашиком и др., кашика багера се не сме остављати да виси у закоченом положају, него се мора спустити на тле или на иско-

пину, а при томе уже не треба да буде затегнуто. Код багера са летећом кашиком, Кашика мора лежати са олабављеним ужетом на тлу. Код ротационих багера, за време оправке и чишћења лопатица точак мора бити укочен или лежати на тлу.“

Член 21

Во членот 56 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За електромашинска и парна постројења и уређаје, као и за машине код којих течна горива служе за погон, примењују се одговарајући технички прописи и прописи о заштити на раду за таква постројења, уређаје и машине, као и одговарајуће одредбе Техничких прописа о хигијенско-техничким заштитним мерама при рударским подземним радовима, уколико нису у супротности са наведеним прописима.“

Член 22

Во членот 58 ставот 3 се менува и гласи:

„Јаловишта, по потреби, треба заштитити да вода не би односила материјал и подривала јаловиште. Исто тако, при избору локације треба јаловиште самозапаљивих супстанција поставити тако да штетни гасови услед горења самозапаљивих супстанција не одлазе према радилиштима или насељеним местима, односно код постојећих јаловишта треба онемогућити или ублажити штетно дејство гасова од већ насталих пожара.“

Член 23

Во членот 61 ставот 1 се менува и гласи:

„На површинским откопима све пруге за превоз корисне минералне супстанције и јаловине (у даљем тексту: материјал) морају бити постављене на довољном одстојању од ивице етажа, да возила и у случају исклизућа са колосека остану на етажној равни. Ово одстојање не сме бити мање од 4 m.“

Член 24

Во членот 62 ставот 3 се менува и гласи:

„Под сталним — индустријским пругама подразумевају се пруге изграђене за транспорт материјала ван ужег подручја добијања минералне сировине, а под несталним — привременим пругама подразумевају се пруге постављене дуж етажа и одлагалишта који се померају и премештају упоредо са напредовањем радова.“

Член 25

Во членот 65 став 1 по зборот: „деоницама“ се додава зборот: „сталних“.

Член 26

Во членот 72 став 5 зборовите: „која уцело излази“ се бришат.

Член 27

Во членот 78 став 1 втората реченица се менува и гласи: „Кочење код парних и електричних локомотива мора бити подешено тако да се на стрмим нагибима етажне пруге воз може зауставити на дужини од 50 m.“

Член 28

Во членот 84 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Искључење и укључење растављача на контактним водовима може вршити само дежурни електричар или лице одређено правилником рударске организације о заштити на раду. Растављач увек мора бити сигурно закључан.“

Член 29

По членот 86 се додава нов член 86а, кој гласи:

„На индустријски колосек површинског откопа који је везан са пругом железничког саобраћаја примењују се прописи о железницама (члан 129. Основног закона о изградњи железница, о саобраћају и безбедности на железницама — „Службени лист СФРЈ“, бр. 9/65).“

Член 30

Членот 87 се менува и гласи:

„Саобраћајно особље запослено на несталним пругама, као и на сталним пругама које нису везане са пругама железничког саобраћаја, мора имати стручну спрему прописану Правилником рударске организације о заштити на раду. Саобраћајно особље запослено у железничком саобраћају мора имати стручне квалификације прописане Правилником о стручној спремни радника одређених занимања на Југословенским железницама („Службени лист СФРЈ“, бр. 27/63).“

Член 31

Во членот 88 по ставот 2 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Камион мора имати посебну, издадану заштиту изнад кабине возача. Док се оваква заштита не угради на прому кабине, забранује се возачу да седи у кабини за време утовара у камион багером, и он се мора удаљити ван радног круга (захвата) багера. Возач камиона може се вратити у кабину тек кад управљач багера да сигнал да је утовар завршен.“

Ако се врши претовар материјала из камиона у друга превозна средства, тај претовар се мора вршити преко посебне претоварне станице (буџер, платформа и сл.), која мора бити солидно изградена и одговарати максималним оптерећењима.

Напајање возила течним горивом врши се само на месту и у времену које технички руководилац површинског откопа одређује у смислу важећих прописа о ускладиштавању, транспорту и издавању техничких и лако запалјивих горива.

Саобраћај камионима на сталним путевима површинског откопа мора бити регулисан истим знацима као и у друмском саобраћају. Технички руководилац површинског откопа може прописати и допунске знаке, који се не употребувају у друмском саобраћају, ако се тиме ствара већа сигурност за саобраћај на површинском откопу.“

Член 32

Во членот 103 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Места испод противтегова морају бити ограничена до висине од најмање 2 м.“

Член 33

По членот 107 се додава нов оддел 4 со осумнаесет членови, кои гласат:

А. Превоз тракама

Члан 107а.

Траке за превоз откопаних минералних сировина и материјала постављају се према техничким карактеристикама траке, које је дао произвођач.

Члан 107б.

Трака се не сме поставити близу ивице косине етаже, да не би дошло до угрожавања запослених радника и техничке опреме услед одржавања етаже или пада комада са траке.

Најмања дозвољена удаљеност од ивице косине етаже зависи од геомеханичких својстава материјала, што се одобреним пројектом мора утврдити и ускладити са постојећим условима.

Ако се на појединим етажама појављује различити материјал, технички руководилац мора за сваку етажу посебно да одреди дозвољену границу растојања траке од ивице етаже.

Члан 107в.

Траком се сме превозити само онај материјал за који је трака конструктивно решена и намењена.

Гранулација материјала који се превози не сме бити већа него што је предвиђено за дотичну траку.

Члан 107г.

На тракама које су намењене искључиво за превоз материјала, забранена је возња људи.

Дозвољена је возња људи тракама које су конструктивно решене за превоз људи и снабдеване одговарајућим уређајима и заштитним средствима, ако постоји одобрење надлежног органа за превоз радника тим тракама.

Члан 107д.

На погонској станици сваке траке мора бити истакнута табла са подацима о: дозвољеној величини (крупноћи) материјала који се превози, дозвољеној брзини кретања, капацитету, углу утовара, дозвољеној температури и друго.

Руководилац траке мора имати за то руковање стручну спрему и положени испит пред комисијом организације.

Технички руководилац издаје посебна упутства за рад и руковање тракама.

Члан 107ђ.

Трака се, по правилу, не може ставити у погон без нарочитог кључа, који се налази код руководиоца траке на погонској станици.

Забранено је скидање материјала са траке и вршење било каквих оправки на траци, као и свако регулисање инструмената и ваљака, издавање и одбацивање јатовине или одсечање делова гуме и сл. за време док се трака налази у покрету.

Оправку траке и отварање машинских или електричних делова могу вршити само лица за то овлашћена од техничког руководиоца погона. Осталим лицима, без обзира на њихове стручне квалификације, забранено је да врше било какву оправку на траци.

Члан 107е.

На одстојању од најмање 1 м од конструкције траке не смеју се наокожити никакви предмети, стубови, зидови, ограде и сл., нити било какав пут за пролазак људи.

Сва места на путевима, колосецима, стазама и сл. преко којих прелазе траке морају бити заштићена од пада материјала са траке.

Траке које су више од 1,5 м од површине терена морају имати са стране пролаз ширине најмање 0,6 м, са оградом и придрживачем, који служи искључиво за преглед и оправку траке.

Патос на свим оваквим пролазима мора бити добро причвршћен, да не би дошло до клизања и пада људи.

Носећи мостови за траке изнад саобраћајница, као и све стазе, морају бити пролазни за пешаке. Ширина главних пролаза ове врсте мора износити најмање 1,2 м, а споредних пролаза — најмање 0,8 м.

Траке дужине од 300 м морају имати попречне прелазне мостове за пешаке, ширине најмање 0,7 м, на којима су са стране постављени придрживачи.

Члан 107ж.

При пуштању у погон система који се састоји из неколико трака, наређење за почетак кретања издаје за то одређени диспечер.

Диспечер не сме пустити у погон систем трака док претходно не прими од руковалаца трака обавештење да су траке спремне за покретање.

Члан 107з.

При пуштању у погон система трака, блокада мора бити конструктивно решена тако да најпре почиње рад (кретање) последња предајна трака у смеру кретања сировине. При заустављању система трака, блокада мора дејствовати обрнутим редом.

Члан 107и.

Између трака мора постојати телефонска или друга веза, а исто тако и између трака (руковаца) и диспечера.

Руковаца траке дужан је обавештавати диспечера о раду траке у одређеним временским размацима, ако није спроведена потпуна аутоматизација и команда са једног места.

Диспечер је дужан водити евиденцију о евентуалним кваровима, о порукима и обавештењима које prima, од руковалаца трака, и предузимати одговарајуће мере.

Све неправилности у раду трака (клизања, расипање материјала који се превози, неисправан рад погонског мотора и сл.) морају се одмах пријавити диспечеру.

Члан 107ј.

Трака мора, по правилу, са обе стране имати уређај за принудно искључивање из погона.

Члан 107к.

У случају временских непогода (олуја и ветрови брзине преко 30 m/sec), трака се мора искључити из погонске мреже.

При температури нижој од -12°C трака мора бити искључена (у покрету), без обзира да ли се врши превоз сировине или не, да би се онемогућило замрзавање — залеђивање ротирајућих делова односно уља и мазива.

Ако би током зимског периода дошло до дужег застоја у раду траке, због чега се око појединих делова ухватио лед, трака се не сме пуштати у погон док се лед потпуно не одстрани односно отопи.

Диспечер је дужан преко разгласне станице или на други начин обавештавати све руковаоце трака и водити посебну евиденцију о овим појавама.

Члан 107л.

Залепљени материјал сме се са бубња, ваљака, гумене траке и др скидати само за време мированја траке, и то помоћу специјално за то израђених гвоздених шипки са спљоштеним лопатицама при врху.

Простор испод траке мора бити слободан и чист. Нагомилани материјал испод траке, као и висока трава, снежни наноси и сл. морају се благовремено уклањати.

Члан 107м.

Траке морају бити осигуране од бочног исклизнућа.

Члан 107н.

Носачи ваљка, бубањ, завртњи за причвршћивање бубња, затезни тег траке, чистачи гумених трака и остали делови морају се контролисати и одржавати према упутствима које је дао произвођач.

Ови се делови морају прегледати приликом сваке примопредаје смене, а нађено стање има се уносити у књигу примопредаје.

Сваких 15 дана мора се извршити детаљан преглед конструкције и ротирајућих делова траке, и уочени недостаци унети у књигу периодичног прегледа траке.

Свака измена на траци и њеној конструкцији, као и припадајућих делова траке, мора се унети у књигу одржавања траке.

Члан 107и.

Сва ужад за натезне механизме мора имати најмање четвороструку сигурност на кидање.

Бубањ за уже мора на себи имати најмање 1,5 намотаја, односно не сме се даље одмотавати, без обзира на начин учвршћивања.

Члан 107ж.

Затезни део (тег) мора имати ограду у висини горње ивице тега, а испод тега подметач од меког дрвета.

Бубањ мора имати кочницу и хваталке.

Покретна долица за натезање траке морају се лако кретати по шпинама, а на крају колосека мора постојати амортизер за спречавање силажења долица са колосека.

У случају клизања траке не сме се сипати материјал на бубањ.

Члан 107з.

Примопредајна (пресипна) места на тракама морају бити заштићена оградама, да се спречи пад људи. Исто тако, она морају бити осигурана са обе стране траке од расипања материјала који се превози.

Простор око пресипних места треба да је слободан, и у непосредној близини не смеју се налазити било какви предмети и материјал.

Член 34

Членот 113 се менува и гласи:

„Радници запошљени код машинских уређаја морају при раду носити одело које тесно прилеже уз тело.

Сви радници на откопу морају носити шлемове.

Правилником рударске организације о заштити на раду морају се предвидети потребна лична заштитна средства и лична заштитна опрема радника прописана за поједина радна места. У лична заштитна средства спадају: одело, чокуле, чизме, кожук, кабаница и др., а у личну заштитну опрему: шлемови, наочари, респиратори, маске, антифони и др.“

Член 35

Во членот 116 ставот 4 се брише.

Член 36

Насловот на главата IX и членот 118 се бришат.

Член 37

Во членот 12 став 2 зборовите: „и инспекције рада“ се бришат.

Во членот 18 став 2 зборовите: „Орган рударске инспекције по прибављању мишљења инспекције рада“ се заменуваат со зборовите: „Орган управе који је дао одобрење за експлоатацију (у даљем тексту: рударски орган)“.

Во членот 30 став 1, членот 62 став 2 и чл. 86 и 112 зборовите: „орган инспекције рада“ се заменуваат со зборовите: „рударски орган“.

Член 38

Во членот 2 став 2, членот 12 став 2, членот 15 став 1, членот 20 став 1, членот 22, членот 27 став 2, чл. 37 и 42, членот 52 ст. 1 и 2, членот 54 став 1, членот 55 став 1, членот 56 став 1, членот 76, членот 79 став 2, членот 81, членот 89 став 1, членот 98 став 2 и членот 106 став 2 зборот: „управник“ во различни падежи се заменува со зборовите: „технички руководилац“ во соодветен падеж.

Член 39

Во членот 1а став 1 зборовите: „чл. 61. до 67.“ се заменуваат со зборовите: „чл. 60. до 70.“

Член 40

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7270/66

26 јануари 1967 година

Белград

Сојузен секретар

за индустрија и трговија,

Ханка Нездера, с. р.

51.

Врз основа на точката 6 став 3 од Одлуката за попис и процена на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации, што не се попишани и проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА КНИЖЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОПИСОТ И ПРОЦЕНАТА НА ВРЕДНОСТА НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОБЈЕКТИ И ДРУГИТЕ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ШТО НЕ СЕ ПОПИШАНИ И ПРОЦЕНЕТИ

1. Водостопанските и други работни организации од точката 1 на Одлуката за попис и процена на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации, што не се попишани и проценети, што извршиле попис и процена на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства, што не се попишани и проценети, со состојбата на 31 декември 1966 година, ќе ги книжат резултатите од пописот и процената на вредноста на основните средства во своите деловни книги под 31 декември 1966 година.

2. Организациите од точката 1 на оваа наредба ќе ги прокнижат резултатите од пописот и процената на вредноста на основните средства во своите деловни книги на следниот начин:

1) за набавната вредност на основните средства ќе ги задолжат соодветните конта од групите:

00 — Основни средства,

02 — Заеднички основни средства;

2) за разликата помеѓу набавната и сегашната вредност на основните средства ќе ги признаат соодветните конта од групата 01 — Исправка на вредноста на основните средства и контото 021 — Исправка на вредноста на заедничките основни средства;

3) за сегашната вредност на основните средства ќе го признаат контото 900 — Деловен фонд.

3. Вредноста на основните средства по книжењето на резултатот од пописот и процената на вредноста на основните средства во своите деловни книги, организациите од точката 1 на оваа наредба

ќе ја искажат во обрасците за составување на завршната сметка за 1966 година што се пропишани со Правилникот за составување на завршната сметка на работните организации за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/66).

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/3-729/1

20 јануари 1967 година

Белград

Сојузен секретар

за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

52.

Врз основа на членот 12 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66 и 5/67, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ ОД ПРИМЕНАТА НА ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА СТОПА

1. Од примената на единствена царинска стопа според членот 12 став 1 на Законот за Царинската тарифа се изземаат:

1) патнички автомобили;

2) земјоделски машини и алат за земјоделството кога за свои потреби ги увезуваат, внесуваат или примаат во пратки од странство југословенски и странски државјани со живеалиште во Југославија.

2. Оваа наредба влегува во сила на 4 февруари 1967 година.

Бр. 3-891/1

27 јануари 1967 година

Белград

Сојузен секретар

за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

53.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛНИ ЛАГЕРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Прстени топчести едноредни лагери BC, редови на мери 10, 02, 03 и 04 — — — — — JUS M.C3.801

Прстени топчести едноредни лагери со кос допир BN, редови на мери 02 и 03 — — — — — JUS M.C3.805

Прстени топчести дворедни лагери со кос допир BG, редови на мери 32 и 33 — — — — — JUS M.C3.809

Дискосни топчести едноредни лагери TA, редови на мери 11, 12, 13 и 14 — — — — — JUS M.C3.819

Дискосни топчести дворедни лагери TDC, редови на мери 22, 23 и 24 JUS M.C3.820

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 14-380/1
20 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

54.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАДНО ВАЛАНИ ЛЕНТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ладно валани ленти од нискоја-
гленичен челик. Технички услови за
изработка и испорака — — — — JUS C.B3.521

Ладно валани челични ленти за
термичка обработка и специјална
примена — — — — JUS C.B3.522

Ладно валани челични ленти. Ме-
ри и толеранции — — — — JUS C.B3.530

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

4. Престануваат да важат југословенските стандарди:

Ладно валани челични ленти од
нискојагленороден челик. Технички
услови за изработка и испорака — JUS C.B3.521
донесен со Решението за југословенскиот стандард
за ладно валани челични ленти („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 9/62);

Ладно валани траки од челик за
термичка обработка — — — — JUS C.B3.522

донесен со Решението за југословенските стандарди
за челик („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/53).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1967 година.

Бр. 04-381/1
20 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

55.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Пластични маси:

Скратени ознаки за називите на
пластичните маси — — — — JUS G.C0.011

Определување на рН-вредноста
на водениот екстракт од поливинил-
хлорид (PVC) — — — — JUS G.S1.501

Определување на содржината на
пепел и сулфатен пепел во поливи-
нилхлорид (PVC) — — — — JUS G.S1.502

Определување на содржината на
испарливи материји во поливинил-
хлорид (PVC) — — — — JUS G.S1.503

Определување на спроводливоста
на водениот екстракт од поливинил-
хлорид (PVC) — — — — JUS G.S1.504

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 22-382/1
20 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

56.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЧАНИ СТОКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Клинци за забивање со пиштол:

Клинци со навој — — — — JUS M.B4.220

Клинци со навој и нарецкано
стебло — — — — JUS M.B4.221

Клинци со глава — — — — JUS M.B4.222

Клинци со глава и нарецкано
стебло — — — — JUS M.B4.223

Клинци со дупка во главата — JUS M.B4.224

Клинци со дупка во главата и со
нарецкано стебло — — — — JUS M.B4.225

Војици за клинџи — — — — JUS G.E9.220
 Вијци за дрво со шестострана глава, за општа примена — — — — JUS M.B1.500
 2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.
 3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.
 4. Југословенскиот стандард Вијци за дрво со шестострана глава Изработка 1 — Пречник 6 mm до 20 mm — JUS M.B1.500, што е донесен со Решението за донесување југословенски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/52), престанува да важи на 1 јули 1967 година.

Бр. 12-385/1
 20 јануари 1967 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 Славољуб Виторовиќ, с. р.

57.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОДСТВО НА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ)

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Чисти хемикалии:
 Калај (II) — хлорид (стапо-хлорид) — — — — JUS H.G2.080
 Цинкхлорид, сушен — — — — JUS H.G2.085
 Ацетон — — — — JUS H.G3.102

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 22-383/1
 20 јануари 1967 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 Славољуб Виторовиќ, с. р.

58.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХЕМИСКИТЕ СОЕДИНЕНИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Определување на релативната густина на течни органски соединенија — — — — JUS H.B8.030

Определување на остатокот по испарување на течни органски соединенија — — — — JUS H.B8.031

Определување на водата во хемиски производи по методата на Karl Fischer — — — — JUS H.B8.032

Определување на кривата на де-стилацијата на течни органски соединенија — — — — JUS H.B8.040

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 22-384/1
 20 јануари 1967 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 Славољуб Виторовиќ, с. р.

59.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТОРИ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Клипини мотори со внатрешно со-го-рување. Дефиниции на поимите, категоријација и испитување — — JUS M.F2.025

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 14-379/1
 20 јануари 1967 година
 Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 Славољуб Виторовиќ, с. р.

60.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗГЛОБНИ СИНЦИРИ И СИНЦИРНИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Зглобни синцири. Валчести челични синцири за земјоделски машини и конвеери — — — — JUS M.C1.827

Зглобни синцири. Транспортни плочки за валчести челични синцири според JUS M.C1.027 — — — — JUS M.C1.828

Синцирници за валчести челични синцири според JUS M.C1.827 — — — — JUS M.C1.817

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на

Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 14-378/1

20 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

61.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПНЕУМАТИЧНИ ВОДОВИ ЗА КОЧНИЦИ НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА И ДРУГИ ПНЕУМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Чеп со навој за пневматични кочници на друмски возила. Форма и мери — — — — — JUS M.B1.085

Ниски шестострани навртки од фина класа на изработка, за приклучоци на пневматични водови, кочници за друмски возила. Форма и мери — — — — — JUS M.B1.612

Преклопни навртки од фина класа на изработка, за цевни спојки и приклучоци на пневматични водови на кочници за друмски возила. Форма и мери — — — — — JUS M.B1.850

Преклопни навртки од фина класа на изработка, за спојување на цевки и црева со приклучок JUS M.B6.926. Форма и мери — — — — — JUS M.B1.851

Преклопни навртки од фина класа на изработка, за цевни спојки од член систем, за пневматични водови на кочници за друмски возила. Форма и мери — — — — — JUS M.B1.852

Пневматични водови. Цевни спојки и приклучоци со заптивен конус. Општи одредби и преглед — — — — — JUS M.B6.900

Пневматични водови. Цевна спојка со заптивен конус. Диспозиција — — — — — JUS M.B6.901

Пневматични водови. Цевен приклучок со заптивен конус. Диспозиција — — — — — JUS M.B6.902

Пневматични водови. Цевен приклучок со упорен прстен и торусен заптивач. Диспозиција — — — — — JUS M.B6.903

Пневматични водови. Цевен провод низ преграда. Диспозиција — — — — — JUS M.B6.904

Пневматични водови. Цевна спојка со коничен приклучок. Диспозиција — — — — — JUS M.B6.908

Пневматични водови. Цевна спојка со топчест приклучок. Диспозиција — — — — — JUS M.B6.909

Пневматични водови. Цевен продолжеток за спојки со заптивен конус. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.910

Пневматични водови. Редукционен цевен продолжеток за спојки со заптивен конус. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.911

Пневматични водови. Продолжен цевен продолжеток за спојки со заптивен конус. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.912

Пневматични водови. Редукционен продолжен цевен продолжеток за спојки со заптивен конус. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.913

Пневматични водови. Коничен приклучок за црево. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.925

Пневматични водови. Топчест приклучок за црево. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.926

Пневматични водови. Заптивен конус за цевни спојки и приклучоци. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.930

Пневматични водови. Упорен прстен за цевни приклучоци според JUS M.B6.903. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.931

Пневматични водови. Топчест чеп за цевни спојки со заптивен конус. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.932

Пневматични водови. Фмшек за цевни спојки од член систем. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.949

Пневматични водови. Цевен продолжеток за спојки од член систем. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.951

Пневматични водови. Продолжен цевен продолжеток за спојки од член систем. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.952

Пневматични водови. Коничен приклучок за црево за член систем на цевни спојки. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.953

Пневматични водови. Редукционен цевен продолжеток за спојки од член систем. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.954

Пневматични водови. Редукционен продолжен цевен продолжеток за спојки од член систем. Форма и мери — — — — — JUS M.B6.955

Заптивен прстен за цевни спојки од член систем за пневматични водови на кочници за друмски возила. Форма и мери — — — — — JUS M.C4.505

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 14-377/1

20 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

62.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХАРТИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Класификација на хартија, картон и лепенка според влакнестиот состав — — — — — JUS H.N0.300

Нормална бездрвна хартија за пишување — — — — — JUS H.N5.105

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1968 година.

Бр. 08-386/1
20 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

63.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗГЛОБОВИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуват следните југословенски стандарди:

Моторни возила:	
Сврзник со јабољкце. Конус 1:10	JUS M N1.231
Виљувести зглобови. Виљувести глави	JUS M.N4.221
Аголни зглобови со еластично осигурување. Преглед	JUS M.N4.232
Аголни зглобови со навојно и еластично осигурување. Сврзник со јабољкце	JUS M.N4.233
Аголни зглобови со еластично осигурување Чашка за зглоб Еластичен прстен. Стегачки осигурувач	JUS M.N4.223

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1967 година.

Бр. 14-166/1
12 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

64.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА НА МАНГАНОВИ РУДИ

1 Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Методи за хемиски испитувања на манганови руди. Општи одредби	JUS B.G8 200
Определување на калциумоксид со комплексометриска метода	JUS B.G8 228
Определување на магнезиумоксид со комплексометриска метода	JUS B.G8 229

2 Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на

Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

Бр. 03-163/1
12 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

65.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кујнски мебел. Кујнска маса	JUS D.E2.025
Елементи на кујнски мебел од дрво:	
Стоечки едноделен орман	JUS D.E2.101
Стоечки дводелен орман	JUS D.E2.102
Стоечки орман за во коше	JUS D.E2.103
Орман за мијалник	JUS D.E2.104
Плоча за стоечки ормани	JUS D.E2.105
Висечки едноделен орман	JUS D.E2.106
Висок орман	JUS D.E2.109
Стоечки повеќеделен орман	JUS D.E2.111
Висечки повеќеделен орман	JUS D.E2.112

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3 Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1967 година.

4 Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Кујнски мебел:	
Стоечки едноделен шифонер	JUS D.E2.101
Стоечки дводелен шифонер	JUS D.E2.102
Стоечки шифонер за во коше	JUS D.E2.103
Шифонер со мијалник	JUS D.E2.104
Плоча за стоечки шифонери	JUS D.E2.105
Висечки едноделен шифонер	JUS D.E2.106
Висок шифонер	JUS D.E2.109

донесени со Решението за југословенските стандарди за кујнски мебел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/64);

Кујен мебел од дрво. Кујнска маса JUS D.E2.025 донесен со Решението за југословенските стандарди за кујен мебел од дрво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64).

5 Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1967 година.

Бр. 06-158/1
12 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

66.

Врз основа на членот 8 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/65 и 5/67), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Управата за царини на СФРЈ ја утврдува

Л И С Т А Т А

НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВ-
ЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

1. За стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, се определува царинска основница, и тоа:

Реден број	Тарифен број од Царинската тарифа	НАЗИВ НА ПРОИЗВОДОТ	Единица на мера	Царинска основница во динари по еднаца на мера
1	2	3	4	5
1	03.02	Риби, солени, во саламура, сушени или димени:		
		1) бакадар	kg	12,50
		2) други	kg	10,00
2	04.05	Јајца од кокошки во лушпа	парче	0,50
3	07.01	Зеленчук свеж или разладен:		
		1) кромид	kg	0,90
		2) компир	kg	0,60
4	07.05	Грав	kg	2,00
5	08.01	Урми, банани, кокосов орех и сл.:		
		1) урми	kg	4,00
		2) банани	kg	3,00
		3) кокосов орех	kg	4,00
		4) ананас	kg	5,00
		5) индиски орех	kg	12,00
6	08.02	Агруми:		
		1) лимон	kg	3,00
		2) портокали	kg	2,80
		3) мандарини	kg	2,80
7	08.04	Грозје:		
		1) свежо	kg	1,60
		2) суво	kg	4,00
8	08.05	Овошје во лушпа:		
		1) бадеми исчистени	kg	30,00
		2) ореви:		
		а) излупени	kg	13,00
		б) во лушпа	kg	3,00
		3) лешници исчистени	kg	30,00
		4) костени-марони	kg	3,00
9	08.06	Јаболка	kg	2,00
10	09.01	Кафе:		
		1) сурово во зрно	kg	15,00
		2) печено, па и мелено	kg	20,00
11	09.02	Чај	kg	30,00
12	09.03	Мате-чај	kg	9,00
13	09.04	Црн пилтер:		
		1) бел	kg	30,00
		2) црн	kg	25,00
14	09.05	Ванила во прачка	kg	250,00
15	09.06	Цимет	kg	20,00
16	09.07	Каранфилче (цел плод, пупка, дршка и стебленце)	kg	30,00
17	09.08	Мушкатен орех и цут	kg	45,00
18	09.09	Семе од анис, бадијан и коријандер, ким (кумин) и веџа	kg	35,00
19	09.10	Шафран	kg	550,00
20	10.06	Ориз:		
		1) во лушпа	kg	1,50
		2) излупен	kg	2,00
		3) глазиран или полиран	kg	2,50
21	11.04	Кокосово брашно	kg	7,00
32	11.09	Лепило во завои до 1 kg	kg	70,00

1	2	3	4	5
23	12.08	Рожчиња	kg	3,00
24	15.01	Свинска маст	kg	3,50
25	15.07	Растителни масла:		
		1) маслиново масло	kg	6,00
		2) друго	kg	4,00
26	15.12	Растителна маст	kg	3,50
27	15.13	Маргарин	kg	4,00
28	16.02	Конзерви од месо	kg	15,00
29	16.04	Кавијар (ајвар)	kg	250,00
30	17.01	Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска:		
		1) рафиниран	kg	2,00
		2) кандиран	kg	2,50
31	17.04	Производи од шеќер, без какао:		
		1) карамели	kg	6,00
		2) гуми за цваќање	kg	50,00
		3) дражеи	kg	6,00
		4) фондани, како и разни марципани од бадем, орев, лешник и сл.	kg	8,50
32	18.03	Какаова паста (во грутки или блокови)	kg	5,00
33	18.05	Какао во прав, незашеќерен	kg	6,00
34	18.06	Чоколада и други преработки за храна што содржат какао:		
		1) чоколада	kg	18,00
		2) други какао-производи	kg	12,00
35	19.02	Производи од брашно, скроб или екстракт од слад, со додаток на какао до 50% според тежината или не, за исхрана на деца или за диететска исхрана или за кулинарски цели:		
		1) за исхрана на деца и доенчиња:		
		а) без какао	kg	1,50
		б) со какао	kg	4,00
		2) друго:		
		а) без какао	kg	4,00
		б) со какао	kg	6,00
36	20.01	Зеленчук и овошје, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина, со или без шеќер па и со додаток на сол, зачини или синап:		
		1) во керметички затворени садови до 10 kg нето	kg	3,00
		2) друго	kg	2,50
37	20.02	Маслинки	kg	6,00
38	20.05	Џемови, овошни желеа, мармелади, добиени со варење, со или без додаток на шеќер:		
		1) со додаток на шеќер	kg	4,50
		2) без додаток на шеќер	kg	3,00
39	20.06	Овошје приготвено или конзервирано на друг начин, со или без додаток на шеќер или алкохол	kg	3,00
40	20.07	Сокови од овошје (вклучувајќи ја и шипрата од грозје) и сокови од зеленчук, непревриени, без додаток на алкохол, со или без додаток на шеќер:		
		1) лимонев сок	kg	2,00
		2) сок од друго јужно овошје	kg	6,00
		3) сокови од овошје и зеленчук	kg	4,50
41	21.02	Екстракти или есенции од кафе, чај или мате-чај	kg	110,00
42	21.03	Синап	kg	4,50
43	21.05	Приготвени супи и чорби, во течна и цврста состојба или во вид на прав	kg	7,50
44	22.01	Минерални води	lit	1,00
45	22.03	Пиво	lit	2,00
46	22.05	Вино од свежо грозје:		
		1) шампањ	lit	30,00
		2) десертни вина од сите видови	lit	5,00

1	2	3	4	5
47	22.06	Вермут и други вина од свежо грозје, зачинети со ароматични екстракти:		
		1) вермут	lit	10,00
		2) разни ароматични вина	lit	6,00
48	22.08	Етил-алкохол, неденатуриран, со јачина од 80° или повеќе; етил-алкохол, денатуриран, од која и да е јачина	lit	10,00
49	22.09	Шпиритуси (освен оние од тар. бр. 22.08); ликери и други алкохолни пијачки:		
		1) етил-алкохол	lit	9,00
		2) сливова, лута	lit	10,00
		3) пелинковец	lit	13,00
		4) виски	lit	25,00
		5) конјак	lit	35,00
		6) рум	lit	20,00
		7) ликери	lit	25,00
50	24.01	Тутун:		
		1) ферментиран во лист	kg	20,00
		2) отпадоци од тутун	kg	5,00
51	24.02	Тутун преработен:		
		1) пури и цигари	kg	80,00
		2) тутун за луле	kg	40,00
52	27.10	Масла од нафта и масла добисани од битуминозни минерали :		
		1) бензин	lit	1,40
		2) петрол	lit	1,50
		3) масла за подмачкување:		
		а) за мотори	kg	8,00
		б) за менувачи и запчаници	kg	7,00
		в) минерално	kg	6,00
		г) за хидраулични кочници на автомобили	kg	15,00
		д) за пишувачки, сметковни и шивачки машини	kg	6,00
53	32.04	Кана за коса, во прав	kg	20,00
54	32.05	Анилински бои	kg	150,00
55	32.07	Бронзени бои	kg	20,00
56	32.13	Мастила и тушеви за пишување и пртање:		
		1) мастила	lit	15,00
		2) тушеви	lit	30,00
57	33.06	Парфимериски, козметички и тоалетни препарати.		
		1) пасти за заби и други средства за нега на забите	kg	20,00
		2) пасти и слични средства за бричење	kg	20,00
		3) кремови за нега на кожата	kg	70,00
		4) колонска вода	lit	40,00
58	34.01	Сапуни:		
		1) тоалетни	kg	10,00
		2) медицински	kg	8,00
		3) за бричење	kg	12,00
		4) за перење	kg	4,00
59	34.02	Детергенти	kg	5,00
60	34.05	Политури и кремови за обувки, за мебел и подови, средства за полирање метали и прањоци за чистење и слични препарати:		
		1) кремови за обувки	kg	10,00
		2) помир-паста за мебел и автомобили	kg	20,00
		3) масти за подови	kg	8,00
61	35.03	Желатин и лепило:		
		1) желатин	kg	4,00
		2) туткал	kg	5,00
62	36.06	Кибрит (100 чкорчиња)		0,30
63	36.07	Кременчиња за запалки	kg	300,00
64	37.01	Фото-плочи и плак-филмови :		
		1) кутија 6×9 cm	парче	12,00
		2) кутија 9×12 cm	парче	15,00
		3) кутија 10×15 cm	парче	30,00

1	2	3	4	5
65	37.02	Филмови во ленти-ролни, осетливи на светлина, неекспонирани, дупчени или не: 1) смотани филмови за едно вложување во фото-апарати: а) филм 4×6,5 cm: 1) црно-бел 2) колор б) филм 6×9 cm: 1) црно-бел 2) колор в) тесен филм 35 mm (36 снимки): 1) црно-бел 2) колор 2) филмови во ленти-ролни: а) до заклучно 8 mm широчина (до 8 m должина): 1) црно-бел 2) колор б) над 8 mm широчина: 1) црно-бел 2) колор в) над 16 до 35 mm широчина: 1) црно-бел 2) колор	парче парче парче парче парче парче парче парче m m m m	3,00 10,00 5,00 20,00 7,50 25,00 15,00 40,00 0,70 1,50 1,10 1,60
66	37.03	Хартија, картон и ткаенини осетливи на светлина, неекспонирани или експонирани, но неразвиени: 1) фото-хартија, црно-бела 2) фото-хартија колор	m ² m ²	12,00 80,00
67	39.03	Целофан	kg	20,00
68	39.07	Изработки од материјалот од тар. бр. 39.01 до заклучно 39.06: 1) облека 2) друго	kg kg	60,00 40,00
69	40.11	Гуми за тркала од сите видови: 1) внатрешни гуми 2) надворешни гуми 3) полуполни гуми (со или без комори)	kg kg kg	15,00 25,00 30,00
70	40.12	Хигиенски и фармацевтски предмети (вклучувајќи ги и цуцлите) од нестврднат (мек) вулканизиран каучук	kg	50,00
71	40.13	Предмети на облека и прибор за облека (вклучувајќи ги и нараквиците) за сите цели, од нестврднат (мек) вулканизиран каучук	kg	50,00
72	40.01	Други изработки од нестврднат (мек) вулканизиран каучук	kg	45,00
73	42.02	Предмети потребни на патници (на пример: транкови, куфери за облека, кутии за шапки, патни торби, ранци итн.): 1) од природна кожа: а) куфери б) чанти и слично в) торби и слично 2) од вештачка и регенерирана кожа: а) куфери б) чанти и слично в) торби и слично 3) од пластични материји: а) куфери б) чанти и слично в) торби и слично 4) од вулканизирани влакна или картон: а) куфери б) чанти и слично в) торби и слично	kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg	80,00 120,00 80,00 50,00 80,00 60,00 30,00 50,00 40,00 20,00 30,00 25,00

1	2	3	4	5
		5) од текстилни ткаенини		
		а) куфери	kg	40,00
		б) чанти и слично	kg	70,00
		в) торби и слично	kg	50,00
74	42.03	Предмети за облека и прибор за облека од природна или пресувана кожа:		
		1) од природна кожа:		
		а) палта и мантили:		
		1) од мазна	парче	400,00
		2) од велуризирана	парче	500,00
		б) јакни:		
		1) од мазна	парче	200,00
		2) од велуризирана	парче	250,00
		в) нараквици	чифт	30,00
		г) друга облека	kg	150,00
		2) од вештачка кожа:		
		а) палта и мантили	парче	350,00
		б) јакни	парче	150,00
		в) друго	kg	100,00
75	43.02	Отпадоци од крзно:		
		1) од прости и вештачки крзна	kg	80,00
		2) од фини крзна	kg	400,00
76	43.03	Предмети од крзно (крзно сработено или конфекционирано):		
		1) од прости и вештачки крзна	kg	200,00
		2) од фини крзна	kg	600,00
77	48.01	Хартија и картон, машински изработени во ролни или листови:		
		1) хартија за пишување	kg	15,00
		2) хартија за цртање	kg	10,00
78	48.03	Пергаментна и транспарентна хартија:		
		1) пергаментна	kg	20,00
		2) транспарентна	kg	15,00
79	48.06	Креп-хартија	kg	11,00
80	48.06	Милиметарска хартија	kg	20,00
81	48.07	Хартија обложена со боја или со печатени шари (шагрен, сјајна, шарена, украсна)	kg	20,00
82	48.11	Тапети од хартија	kg	30,00
83	48.13	Индиго-хартија:		
		1) во формат	kg	25,00
		2) во колети	kg	20,00
84	48.15	Тоалетна хартија	kg	8,00
85	48.18	Тетратки, цртанки и блокови за цртање	kg	15,00
86	48.21	Други изработки од хартија:		
		1) сервиети од хартија	kg	15,00
		2) чаши, па и парафинирани од хартија	kg	12,00
87	50.07	Предиво од свила, пригодено за продажба на мало	kg	150,00
88	50.09	Ткаенини од свила или шап-свила:		
		1) ретки ткаенини (муслин, гренадин, воал, газа, етамин и сл.)	kg	250,00
		2) чести ткаенини	kg	200,00
89	50.10	Ткаенини од бурет-свила	kg	120,00
90	51.03	Предиво од вештачки или синтетични влакна (бескрајни) пригодено за продажба на мало	kg	40,00
91	51.04	Ткаенини од вештачки или синтетични влакна (бескрајни), вклучувајќи ги и ткаенините од монофил или долгици од тар. бр. 51.01 или 51.02:		
		1) од синтетични влакна	kg	120,00
		2) од вештачки влакна (ацетат, рајон и сл.)	kg	100,00
92	52.02	Ткаенини од метални нишки или метализирано предиво, што се употребуваат за изработка на предмети за облекување, како и ткаенини за мебел или слично	kg	200,00

1	2	3	4	5
93	53.10	Предиво од фина волна, пригодно за продажба на мало	kg	80,00
94	53.11	Ткаенини од волна и од фина длака: 1) за Кебиња-покривки 2) за други цели: а) од волнено, влачено (штрајхгарн) предиво што содржи над 50% волна како и во мешавина со предива од други текстилни материјали, освен волнено чешлано предиво б) од волнено чешлано камгарн предиво што содржи над 50% волна, како и во мешавина со предива од други текстилни материјали, освен волнено влачено предиво в) од волнено влачено (штрајхгарн) и чешлано (камгарн) предиво што содржи над 50% волна (полукамгарн)	kg	70,00 80,00 150,00 100,00
95	53.12	Ткаенини од груба длака, освен длаката од грива и опашка	kg	60,00
96	53.13	Ткаенини од длака од грива и опашка	kg	50,00
97	54.05	Ткаенини од лен или од рамија	kg	30,00
98	55.06	Предиво од памук, пригодно за продажба на мало: 1) конец: а) за везење б) друг 2) друго	kg kg kg	70,00 60,00 45,00
99	55.07	Ткаенини од памук и газа врзувани	kg	50,00
100	55.08	Ткаенини од памук, букле; вид фротирни ткаенини	kg	40,00
101	55.09	Други ткаенини од памук: 1) за Кебиња-покривки 2) за други цели	kg kg	40,00 50,00
102	56.07	Ткаенини од вештачки или синтетични влакна (испрекинати или од отпадоци): 1) од синтетични влакна 2) од вештачки влакна	kg kg	110,00 80,00
103	57.11	Ткаенини од други растителни влакна:	kg	30,00
104	58.01	Теписи, прекривки и простирки со јазли, изработени со врзување или обвиткување (конфекционирани или не): 1) со јазли врзани со рака 2) со јазли врзани со машина	m ² m ²	180,00 100,00
105	58.04	Плиш и сомот (со расечен или не расечен флор) и ткаенини од гасеничаво предиво, освен буклеткаенините од памук, вид фротирни ткаенини од тар. бр. 55.08 и ткаенини од тар. бр. 58.05: 1) од памук 2) од свила 3) од волна 4) од синтетични влакна 5) од вештачки влакна	kg kg kg kg kg	50,00 200,00 100,00 110,00 80,00
106	58.05	Тесни ткаенини (болдук), изработени само од основа чии нишки се меѓусебно слепени, освен стоките од тар. бр. 58.06	kg	130,00
107	57.07	Гасеничаво предиво-жанила, тантелесто предиво — увртено предиво (освен метализирано предиво од тар. бр. 52.01 и тантелесто увртено предиво од длака од грива и опашка	kg	100,00
108	58.08	Тил и други мрежести ткаенини (освен плетени, ткаени или хеклувани ткаенини), мазни	kg	100,00

1	2	3	4	5
109	59.05	Мрежи за риболов:		
		1) од синтетични влакна	kg	50,00
		2) од памук	kg	30,00
110	59.08	Текстилни ткаенини импрегнирани или обложени со препарати од деривати на целулоза или од други вештачки пластични материји	kg	30,00
111	59.09	Текстилни ткаенини обложени или импрегнирани со масло или со препарати врз база на сушливи масла	kg	30,00
112	59.10	Линолеум и материјали приготвени врз текстилна основа на сличен начин како линолеум, сечени во форми или не	m²	20,00
113	59.11	Каучукувани текстилни ткаенини, освен плетени и хеклувани стоки обложени со каучук	kg	30,00
114	59.13	Ткаенини и ленти (освен плетени и хеклувани) еластични, изработени од текстилни материји врзани со каучукови жици	kg	40,00
115	60.01	Плетени или хеклувани метражни стоки, нееластични и некаучукувани:		
		1) од природна свила	kg	200,00
		2) од памук	kg	50,00
		3) од волна	kg	100,00
		4) од синтетични влакна	kg	110,00
		5) од вештачки влакна	kg	80,00
116	60.02	Нараквици од сите видови, плетени или хеклувани, нееластични и некаучукувани:		
		1) од памук	чифт	8,00
		2) од волна	чифт	20,00
		3) од синтетични влакна	чифт	12,00
117	60.03	Чорапи, долни чорапи, сокни, чорапи за членки, доколеници и сл., плетени или хеклувани, нееластични и некаучукувани:		
		1) од природна свила	чифт	30,00
		2) од памук	чифт	3,00
		3) од синтетични влакна:		
		а) женски	чифт	8,00
		б) машки	чифт	5,00
		в) детски	чифт	3,00
		4) од волна	чифт	5,00
118	60.04	Долни облека и облека плетена или хеклувана, нееластични и некаучукувана:		
		1) од природна свила	kg	250,00
		2) од памук	kg	70,00
		3) од волна и фина животинска длака	kg	120,00
		4) од синтетични влакна	kg	150,00
		5) од вештачки влакна	kg	100,00
		6) од друг текстилен материјал	kg	100,00
119	60.05	Горна облека и други предмети плетени или хеклувани, нееластични и некаучукувани:		
		1) од природна свила	kg	250,00
		2) од памук	kg	70,00
		3) од волна и фина животинска длака	kg	120,00
		4) од синтетични влакна	kg	150,00
		5) од вештачки влакна	kg	100,00
120	61.01	Горна облека за возрасни мажи:		
		1) машка облека од волнена ткаенина	чифт	300,00
		2) машки сако од волнена ткаенина	парче	150,00
		3) машки панталони од волнена ткаенина	парче	90,00
		4) машка облека од памучна и цел-ткаенина	чифт	150,00
		5) машки сако од памучна и цел-ткаенина	парче	80,00
		6) машки панталони од памучна и цел-ткаенина	парче	40,00
		7) машка облека од синтетична ткаенина	чифт	220,00
		8) машки сако од синтетична ткаенина	парче	140,00

1	2	3	4	5
		9) машки панталони од синтетична ткаенина	парче	80,00
		10) машко зимско палто	парче	300,00
		11) машки мантил од синтетична материја, обичен	парче	100,00
		12) машки мантил — од други материјали, без влошка	парче	200,00
		13) машки ветровци од сите видови ткаенини, без влошка	парче	120,00
121	61.02	Горна облека за жени, девојки и деца:		
		1) фустани од памучна и цел-ткаенина	kg	80,00
		2) фустани од волнена ткаенина	kg	120,00
		3) фустани од природна свила	kg	280,00
		4) фустани од синтетични ткаенини	kg	150,00
		5) женски здолништа:		
		а) од памучна и цел-ткаенина	kg	80,00
		б) од волнена ткаенина	kg	120,00
		в) од синтетична ткаенина	kg	150,00
		6) женски блузи:		
		а) памучни и од цел-ткаенина	парче	25,00
		б) свидена и од синтетична ткаенина	парче	50,00
		7) женско палто	парче	250,00
		8) женски мантил за дожд од синтетична материја	парче	100,00
		9) женски мантил од друг материјал, без влошка	парче	180,00
		10) женски костими од волнена ткаенина (комплет)	парче	250,00
		11) детска облека	kg	45,00
122	61.03 и 61.04	Долни облеку и облека за возрасни мажи, жени, девојки, момчиња и деца:		
		1) од памучни цел-ткаенини	kg	80,00
		2) од волнени ткаенини	kg	150,00
		3) од природна свила	kg	250,00
		4) од синтетични влакна	kg	180,00
123	61.05	Џебни шамичиња	парче	2,00
124	61.06	Шамии:		
		1) од природна свила	парче	30,00
		2) од памук	парче	8,00
		3) од волна	парче	15,00
		4) од синтетични или вештачки материји	парче	15,00
125	61.07	Кравати:		
		1) од природна свила	парче	20,00
		2) од памук	парче	4,00
		3) од волна	парче	6,00
		4) од синтетични или вештачки материји	парче	10,00
126	61.09	Стезници	парче	40,00
127	62.01	Покривки и Кебиња:		
		1) Кебиња:		
		а) од волна	kg	80,00
		б) од памук	kg	40,00
		2) покривки за кревет и мебел:		
		а) за еден кревет	парче	120,00
		б) за два кревета	парче	200,00
128	62.02	Креветска преслека, рубелина асталска, рубелина тоалетна и рубелина за кујна; завеси и други предмети за внатрешно опремање:		
		1) чаршафи:		
		а) јоргански	парче	40,00
		б) креветски	парче	20,00
		2) пернични навлаки	парче	10,00
		3) пешкири	kg	50,00
129	62.04	Шатори и други предмети за логорување:		
		1) шатори	kg	50,00
		2) воздушни душеци	kg	50,00
130	63.01	Употребувани предмети за облекување	kg	50,00

1	2	3	4	5
131	64.01	Обувки со фон и лице од каучук или од вештачки пластичен материјал:		
		1) машки	чифт	35,00
		2) женски	чифт	25,00
		3) детски	чифт	10,00
132	64.02	Обувки со фонови од природна или пресувана кожа, обувки (освен оние од тар. бр. 64.01) со фонови од каучук или од вештачки пластични материјали:		
		1) машки	чифт	70,00
		2) женски	чифт	60,00
		3) детски	чифт	20,00
133	66.01	Чадори и сонцобрани:		
		1) од свила:		
		а) машки	парче	40,00
		б) женски	парче	30,00
		2) од синтетички влакна (најлон):		
		а) машки	парче	45,00
		б) женски	парче	40,00
		3) на расклопување — сложливи:		
		а) машки	парче	85,00
		б) женски	парче	75,00
134	69.08	Плочы за подови, плочи за огништа — камини и плочи за обложување ѕидови, глетосани или глазирани:		
		1) бели	kg	6,00
		2) во боја	kg	8,00
135	69.10	Сливници, лавабса, бидеа, клозетски шолји, писоари, кади за бањи и слични санитарни предмети	kg	4,00
136	69.11	Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинство или за тоалетни цели од порцелан:		
		1) еднобојни	kg	15,00
		2) повеќебојни	kg	30,00
137	69.12	Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинство или за тоалетни цели, од други видови керамика:		
		1) еднобојни	kg	10,00
		2) повеќебојни	kg	20,00
138	69.13	Фигури и други украсни предмети и предмети за лично украсување; предмети за мебел:		
		1) еднобојни	kg	30,00
		2) повеќебојни	kg	60,00
139	69.14	Други изработки од керамички материјал:		
		1) од порцелан	kg	9,00
		2) од фајанс	kg	6,00
		3) од друг керамички материјал	kg	4,00
140	70.04	Стакло за прозорци, леано или валано, во плочи или листови во квадратна или правоаголна форма	m ²	6,00
141	70.10	Шиниња оплетени, шишиња, флакони, бокали, лонци и цевести контенери и други слични контенери за транспорт и пакување стоки, од стакло; затки, капаци и други затворачи од стакло	kg	4,50
142	70.12	Внатрешни стакла за термос-шишиња:		
		1) со зафатнина до 1/2 литар	парче	3,00
		2) со зафатнина до 3/4 литар	парче	4,00
		3) со зафатнина до 1 литар	парче	4,50

1	2	3	4	5
143	70.13	Изработки од стакло (освен предметите што спаѓаат во тар. бр. 70.19) што се употребуваат за маса, кујна, тоалета, канцеларија, за внатрешна декорација и сл.: 1) предмети од кристал 2) огнootпорно стакло 3) шупливо стакло	kg kg kg	60,00 20,00 10,00
144	70.19	Перли од стакло, имитации на бисер и скапоцени и полускапоцени камења и слични предмети од стакло	kg	200,00
145	70.21	Сифон-флаши за приготвување сода-вода	парче	60,00
146	71.16	Имитации на накит (лажен накит)	kg	400,00
147	73.36	Печки (вклучувајќи ги и печките со помошни казани за централно греење), огништа, печки за варење, скари, пламеници и други греачи на простории, разводници на пламен, греачи на садови со пламеници, казани за греење со огниште и слична опрема што се употребува во домаќинство, неелектрична: 1) мотори на гас: а) со два пламена б) со три пламена в) со четири пламена 2) плински решоа 3) плински бојлери: а) до 5 литра во минута б) до 10 литра во минута в) над 10 литра во минута	парче парче парче парче парче парче парче парче парче	360,00 450,00 550,00 100,00 200,00 300,00 400,00
148	73.38	Предмети што обично се употребуваат во домаќинство и предмети за хигиена: 1) садови емајлирани 2) садови поцрнуваачи 3) кади за бања од железо или челик	kg kg kg	12,00 7,00 5,00
149	73.39	Жица за паркет	kg	10,00
150	76.15	Садови од алуминиум	kg	20,00
151	82.08	Машини за мелење и пасирање: 1) за мелење месо 2) за мелење мак 3) за мелење орези 4) за пасирање домати	парче парче парче парче	20,00 15,00 15,00 15,00
152	82.11	Апарати за бричење и нивни сечила-жилети, бричеви и нивни сечила: 1) апарати за бричење 2) ножеви-жилети а) обични б) специјални — долготрајни 3) бричеви 4) апарати за острење жилети 5) ножици: а) за домаќинство б) за кројачи в) за фризери	парче парче парче парче парче парче парче парче парче	10,00 0,40 1,00 20,00 15,00 8,00 25,00 10,00
153	82.12	Машини за стрижење	парче	30,00
154	84.06	Мотори за чамци — подвижни: 1) до 6,5 KS по 2) над 6,5 до 10 KS по 3) над 10 до 15 KS по 4) над 15 до 20 KS по 5) над 20 до 25 KS по 6) над 25 до 30 KS по 7) над 30 KS по	KS KS KS KS KS KS KS	400,00 350,00 300,00 270,00 250,00 230,00 200,00
155	84.15	Ладилници-фрижидери за домаќинство: 1) компресиони 2) апсорпциони	lit lit	6,00 7,00

1	2	3	4	5
156	84.20	Ваги за домаќинство до 10 kg	парче	30,00
157	84.25	Моторни косачки — самоодни:		
		1) до 3 KS	парче	2.000,00
		2) од 4 KS	парче	2.500,00
		3) од 5 KS	парче	3.000,00
		4) од 6 KS	парче	3.500,00
		5) од 7 KS	парче	4.000,00
		6) од 8 KS	парче	4.500,00
158	84.40	Машини за перење долни облека, комбинирани или не, за домаќинство:		
		1) без центрифуга, до 4 kg рубелина	парче	1.000,00
		2) без центрифуга, над 4 kg рубелина	парче	1.500,00
		3) полуавтоматски со центрифуга, до 4 kg рубелина	парче	1.300,00
		4) полуавтоматски со центрифуга, над 4 kg рубелина	парче	2.100,00
		5) автоматски без центрифуга, до 4 kg рубелина	парче	1.900,00
		6) автоматски без центрифуга, над 4 kg рубелина	парче	2.400,00
		7) автоматски со центрифуга, до 4 kg рубелина, што не се во блок	парче	2.300,00
		8) автоматски со центрифуга над 4 kg рубелина	парче	2.800,00
159	84.41	Машини за шиење за домаќинство:		
		1) обични:		
		а) кабинет	парче	1.000,00
		б) други	парче	800,00
		2) електрични:		
		а) кабинет	парче	1.400,00
		б) други	парче	1.100,00
		3) со шпета за вез	парче	1.500,00
160	85.06	Електрични апарати за домаќинство, со вграден електричен мотор:		
		1) правошмукалки:		
		а) до 200 вати	парче	200,00
		б) над 200 до 300 вати	парче	300,00
		в) над 300 вати	парче	400,00
		2) вентилатори:		
		а) без регулатор	парче	50,00
		б) со регулатор	парче	100,00
		3) апарати за мелење и мешање прехранбени продукти (милкери):		
		а) електрични — универзални	парче	300,00
		б) електрични обични	парче	150,00
		4) електрични мелници за кафе	парче	50,00
161	85.07	Електрични апарати за бричење и стрижење:		
		1) за бричење	парче	200,00
		2) за стрижење	парче	180,00
162	85.10	Џебни електрични ламби:		
		1) на батерија	парче	7,00
		2) на акумулатор	парче	30,00
163	85.13	Проточни греачи за вода или греачи за вода во резервоари и потопувачки греачи: електрични апарати за греење земјишта и електрични апарати — греалки за греење простории; електрични апарати за уредување коса (за сушење, ондулација и сл.); електрични пегли, електротехнички уреди за домаќинство, електрични грејни отпорници, освен оние од јаглен (тар. бр. 85.24):		
		1) електрични греачи за вода — бојлери за домаќинство:		
		а) до 10 литра	парче	200,00
		б) над 10 до 30 литра	парче	350,00
		в) над 30 до 60 литра	парче	450,00
		г) над 60 литра	парче	600,00

1	2	3	4	5
		2) електрични греалки за домаќинство:		
		а) со вентилатор	парче	120,00
		б) без вентилатор	парче	50,00
		3) електрични радијатори	ребро	30,00
		4) електрични рачни апарати за сушење коса — фенови	парче	60,00
		5) електрични решоа за домаќинство	плоча	15,00
		6) електрични шпорети, обични без додатни уреди, за домаќинство:		
		а) со две грејни плочи и рерна	парче	400,00
		б) со три грејни плочи и рерна	парче	550,00
		в) со четири грејни плочи и рерна	парче	650,00
		7) електрични пегли за домаќинство:		
		а) со регулатор	парче	50,00
		б) без регулатор	парче	20,00
		8) електрични апарати за сушење раце	парче	250,00
		9) електрични самовари:		
		а) до 10 литра	парче	80,00
		б) над 10 литра до 30 литра	парче	120,00
		в) над 30 литра	парче	150,00
		10) електрични апарати за варење кафе	парче	25,00
164	85.13	Телефонски апарати, обични	парче	120,00
165	85.13	Радио-телеграфски и радио-телефонски преносни и приемни апарати; радио-емисиони и телевизиски преносни и приемни апарати:		
		1) радио-приемници:		
		а) со цевки	цевка	60,00
		б) со транзистори	транзистор	40,00
		2) радио-приемници автомобилски:		
		а) со цевки	цевка	100,00
		б) со транзистори	транзистор	80,00
		3) телевизиски приемници (неавтоматски, без посебни додатни уреди), освен носивите — портабл:		
		а) со екран до 43 cm	парче	1.350,00
		б) со екран од 44 до 53 cm	парче	1.700,00
		в) со екран од 54 до 59 cm	парче	1.900,00
		г) со екран од 60 до 75 cm	парче	3.000,00
		д) со проектор	парче	8.500,00
166	85.19	Стабилизатори за телевизори	парче	150,00
167	87.10	Велосипеди (вклучувајќи ги и трициклиге за пренос на стоки), без мотор:		
		1) спортски велосипед	парче	300,00
		2) тулинг-велосипед	парче	350,00
		3) тркачки велосипед	парче	400,00
168	87.13	Детски колички	парче	300,00
169	90.23	Медицински термометри	парче	3,00
170	91.01	Џебни и рачни часовници:		
		1) од злато, платина или метал од платинска група:		
		а) I група	парче	1.400,00
		б) II група	парче	1.000,00
		в) III група	парче	600,00
		г) IV група	парче	400,00
		д) V група	парче	300,00
		2) од други метали:		
		а) I група	парче	800,00
		б) II група	парче	500,00
		в) III група	парче	300,00
		г) IV група	парче	150,00
		д) V група	парче	100,00
		Распоредување на часовници во група се врши на следниот начин:		
		а) во групи: Филип Патеk, Константеи Вашерон		

1	2	3	4	5
		б) I група: Шафхаузен, Јегер л Култр и Ролекс; II група: Универзал Женева, Зенит, Лонжин, Омега, Етерна, Тисо, Мовадо, Павел Буре; III група: Докса, Марвин, Еникар, Сима, Кор- теберт, Груен, Булова, Хелвеџија, Силвана, Мидо, Цертина, Ланко, Е- лексион; IV група: Дарвил, Лип, Јунгханс, Лига, Оптима, Венус, Вимпел, Орбита, Космос, Нив- ром, Мишерва, Технос, Арета, Дулфа, Омикрон, и сите рачни штоперици; V група: Рокси, Кировски, Москва, Мир, Старт, Пољот, Победа, Слава, Зарја.		
171	91.02	Сидни часовници и будилници: 1) сидни 2) будилници	парче парче	120,00 50,00
172	92.04	Хармоники (концертни), со копчана или клавијатура: 1) над 14 до 48 баса 2) над 48 до 80 баса 3) над 80 до 120 баса 4) над 120 баса	бас бас бас бас	9,00 10,00 13,00 14,50
173	92.11	Грамофони, диктафони и други апарати за снимање и репродукција на звук; 1) грамофони (електрични, освен батерис- ките): а) обични б) со автоматски менувач на плочи в) со вграден звучник 2) магнетофони: а) поедноставни, претежно за говорна репродукција — мали: 1) диктафонски (говорни) брзина 4,2 2) транзисторски брзина 9,5 б) двоканални: 1) со една брзина 2) со две брзини в) четириканоални: 1) со една брзина 2) со две брзини г) стерео со три брзини	парче парче парче парче парче парче парче парче парче парче	150,00 200,00 350,00 500,00 600,00 1.050,00 1.200,00 1.500,00 1.600,00 2.500,00
174	92.12	Грамофонски плочи и други регистратори на звук и сл.: 1) грамофонски плочи: а) Ø до 17 см б) Ø над 17 см 2) магнетофонски ленти	парче парче m	5,00 15,00 0,10
175	92.13	Игли за грамофони: 1) обични, челични 2) сафирни и слични 3) комплетна глава со игла (пик-ап)	100 парч. парче парче	30,00 15,00 45,00
176	93.04	Пушки за подводен риболов и лов: 1) пушки за подводен риболов 2) ловечки пушки: а) едноцевки, освен автоматските б) двоцевки в) трилинг 3) ловечки карабин	парче парче парче парче парче	150,00 300,00 700,00 1.300,00 800,00

1	2	3	4	5
177	95.07	Накит од природен килибар: 1) ѓердани: а) едноредни: 1) помали 2) поголеми б) дворедни, помали в) триредни, помали 2) бразлетни	парче парче парче парче парче	100,00 160,00 150,00 200,00 50,00
178	96.02	Четкици: 1) за заби 2) за бричење	парче парче	2,00 3,00
179	97.01	Детски велосипеди, со пречник на тркалата: 1) до 12" 2) над 12" до 16" 3) над 16" до 18" 4) над 18" до 24"	парче парче парче парче	100,00 120,00 140,00 160,00
180	97.02	Кугли: 1) без механизам 2) со механизам	kg kg	20,00 60,00
181	97.03	Други играчки — модели за игра и забава: 1) без механизам 2) со механизам	kg kg	10,00 30,00
182	97.04	Предмети за друштвени игри: 1) карти за играње 2) топки за пинг-понг: а) обични б) специјални	комплет парче парче	5,00 0,30 2,00
183	97.06	Справи, апарати, прибори и реквизити за спортски игри: 1) топки за тенис 2) лизгалки: а) за прицврстување за чевли со помош на клуч б) други 3) ролшуи — возалки 4) перки за подводен риболов	парче чифт чифт чифт чифт	4,00 40,00 100,00 40,00 30,00
184	98.03	Налив-пера и моливи (вклучувајќи ги и моливите со куглички): 1) налив-пера: а) со обично перо б) со перо од благородни метали в) гарнитура (налив-перо со златно перо и патент-молив) 2) патент-моливи: а) обични б) Пеликан и сл. 3) хемиски моливи	парче парче гарнитура парче парче парче	6,00 80,00 120,00 7,00 30,00 2,50
185	98.05	Моливи обични	парче	0,75
186	98.10	Механички и слични запалки, вклучувајќи ги и хемиските и електричните запалки: 1) специјални 2) други	парче парче	80,00 10,00
187	98.12	Чешли: 1) украсни 2) обични	парче парче	5,00 1,00
188	98.15	Термос-пишиња и други изолирани садови комплетни, нивни делови (освен пишињата од стакло): 1) зафатнина до 1 литар 2) зафатнина над 1 до 2 литра.	парче парче	8,00 15,00

2. За стоките што југословенски и странски државјани ги извезуваат, внесуваат или примаат од странство, што не се опфатени со точката 1 од оваа листа, царинската основица ја утврдува царинарницата со вештачење, врз основа на цените на странски пазари во смисла на членот 8 став 2 од Законот за Царинската тарифа.

3. Оваа листа влегува во сила на 4 февруари 1967 година.

Бр. 2187/1
26 јануари 1967 година
Белград

Директор
на Управата за царини на СФРЈ,
Милован Гокановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за измена и дополнување на Наредбата за начинот и постапката за доставување на прегледот и за документацијата потребна за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1967 година, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ И ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1967 ГОДИНА

Во образецот ГДК-1 кој е отпечатен кон Наредбата за измена и дополнување на Наредбата за начинот и постапката за доставување на прегледот и за документацијата потребна за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1967 година и е нејзин составен дел во редниот број II точка 2 во уводната реченица зборовите: „и спогодбата“ треба да се бришат.

Од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Белград, 28 јануари 1967 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 22 од 4 јуни 1966 година објавува:

Закон за ловството;

Одлука за давање согласност на одлуката на работните заедници за припојување на Музејот на првото српско востание во Белград кон Историскиот музеј на Србија;

Одлука за давање согласност на Статутот на Републичкиот фонд за научна работа;

Одлука за одобрување на Програмата за работа на Републичкиот фонд на водите на СР Србија (за потесното подрачје на Србија) за 1966 година;

Одлука за вршење определени права и должности на инвеститор за изградба на мост преку реката Сава;

Одлука за определување премија за кравјо млеко;

Решение за определување стручни служби за вршење здравствен преглед на растенијата во текот на вегетацијата;

Решение за основање Општинско јавно обвинителство во Пирот;

Решение за основање Општинско јавно обвинителство во Гаковица;

Исправка на Решението за утврдување на установите што се стручни за вршење одделни работи на заштита од јонизирачки зрачења;

Прилог: Собраниски преглед.

Во бројот 23 од 11 јуни 1966 година објавува:

Правилник за условите и постапката за доделување дипломи за исклучителен успех во школското учење и поведение;

Исправка на Одлуката за давање согласност на одлуките на високошколските установи за бројот на редовните студенти што можат да запишат прва година на студии во учебната 1966/67 година.

Во бројот 24 од 18 јуни 1966 година објавува:

Правилник за стручната спрема и за начинот на лицата овластени за преземање дејствија во управната постапка;

Соопштение за условите што треба да ги исполнува овошниот и лозовиот саден материјал што се произведува;

Одлука на Уставниот суд на Србија за признавање правото на Погоној за стопанисување со шумите на Драниот комбинат „Благоје Николиќ“ од Лесковац да се издвои од составот на Комбинатот во самостојно претпријатие;

Исправка на Законот за органите на управата во СР Србија;

Исправка на Решението за определување стручни служби за вршење здравствен преглед на растенијата во текот на вегетацијата;

Прилог: Собраниски преглед.

Во бројот 25 од 25 јуни 1966 година објавува:

Закон за организацијата и територијалната надлежност на судовите од општа надлежност;

Закон за организацијата и територијалната надлежност на стопанските судови;

Одлука за разрешување од должност на судија на Врховниот суд на Србија;

Одлука за давање согласност на Одлуката на Собранието на општина Темерин за распишување заем со јавно запишување;

Одлука за давање согласност на Одлуката на Комуналната заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Ниш за воведување вонреден придонес за основно здравствено осигурување на земјоделците на територијата на општина Бела Паланка за 1966 година;

Решение за именување на членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научна работа;

Правилник за условите за спречување и отстранување на растителните болести и штетници што мораат да ги исполнуваат силосите и други простории за трајно сместување на растенија;

Правилник за начинот на вршење дезинсекција и дезинфекција на семето, садниот материјал, просториите за сместување на растенија и средствата за превоз на растенија;

Решение за определување на установите што можат да вршат анализа на хемиските средства за заштита на растенијата;

Упатство за образецот на уверение за здравствената состојба на пратките на растенија во внатрешен промет;

Прилог: Собраниски преглед.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 16 од 26 мај 1966 година објавува:

Решение за именување двајца претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за електроника и вакуумска техника и за определување на организациите што делегираат по еден претставник на општествената заедница во советот на тој институт;

Решение за овластување на стручната организација за известување на јавноста за појавите на растителни болести и штетници и за потребните мерки.

Во бројот 17 од 2 јуни 1966 година објавува:

Одлука за потврда на Завршната сметка на Фондот на СР Словенија за унапредување на земјоделството за 1965 година;

Заклучок за изборот на судии за прекршоци на Републичкиот совет за прекршоци;

Заклучок за определување на бројот и за изборот на судии поротници на Окружниот суд во Целе;

Решение за разрешување и именување главен републички електроенергетски инспектор;

Решение за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Установата Радио-телевизија Љубљана.

Во бројот 18 од 9 јуни 1966 година објавува:

Решение за престанок на работата на Заводот на СРС за запослување работници;

Решение за именување претставник на општествената заедница во Советот на Архивот на Словенија;

Општи акти на републичките самоуправни организации, и тоа:

Заклучок за основање Републички завод за запослување.

Во бројот 19 од 16 јуни 1966 година објавува:

Решение за пренесување имотот, правата и обврските на Електростопанската заедница на Словенија во ликвидација врз електростопанските организации;

Решение за измени и дополненија на Решението за основање Завод за финансии и контрола на лековите;

Наредба за почетокот на работењето на Републичкиот совет за прекршоци.

Во бројот 20 од 18 јуни 1966 година објавува:

Одлука за привремено намалување на средствата распоредени во Буџетот на СР Словенија за 1966 година;

Акти на Републичката изборна комисија, и тоа:

Објава за кандидатот што општинското собрание го избрало во Републичкиот собор на СР Словенија.

Во бројот 21 од 30 јуни 1966 година објавува:

Закон за заштита од јонизирачки зрачења;

Одлука за надоместоците на пратениците на Собранието на СР Словенија и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СР Словенија;

Заклучок за именување заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи;

Заклучок за разрешување судија на Врховниот суд на СР Словенија;

Решение за разрешување на директорот и за именување вршител на должноста на директорот на Геодетската управа на Словенија;

Општи акти на републичките самоуправни организации;

Заклучок за највисокиот пензиски основ од кој според Основниот закон за пензиското осигурување може да се определи пензија што осигуреникот ја стекнал од 1 август 1965 до 31 декември 1965 година;

Заклучок за употреба на средствата на Фондот на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Словенија за решавање на станбените потреби на пензионерите и инвалидите.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ Службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 20 од 28 мај 1966 година објавуваат:

Правилник за определување на регистрационите подрачја за моторни и приклучни возила.

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград

СОДРЖИНА:

Страна

48. Правилник за заштита при работата и за техничките мерки за развивачи на ацетилен и за ацетиленски станици — —	121
49. Правилник за техничките мерки и за мерките за заштита при работата при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците — — — — —	131
50. Правилник за измени и дополненија на Прописите за техничките мерки и за заштита на работа при работата на површинските откопи на јаглен, метални и неметални минерални сировини — —	132
51. Наредба за начинот на книжење на резултатот од пописот и процената на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации, што не се попишани и процените — — — — —	136
52. Наредба за изземање одделни видови стоки од примената на единствена царинска стопа — — — — —	136
53. Решение за југословенските стандарди за тркални лагери — — — — —	136
54. Решение за југословенските стандарди за ладно валани ленти — — — — —	137
55. Решение за југословенските стандарди за пластични маси — — — — —	137
56. Решение за југословенските стандарди за вијчани стоки — — — — —	137
57. Решение за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија (производство на чисти хемикалии) — — — — —	138
58. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на хемиските соединенија — — — — —	138
59. Решение за југословенскиот стандард за мотори со внатрешно согорување — —	138
60. Решение за југословенските стандарди за зглобни синџири и синџирници — —	138
61. Решение за југословенските стандарди за пневматични водови за кочилици на друмски возила и други пневматични инсталации — — — — —	139
62. Решение за југословенските стандарди за хартија — — — — —	139
63. Решение за југословенските стандарди за зглобови за моторни возила — — — — —	140
64. Решение за југословенските стандарди од областа на методите за хемиски испитувања на манганови руди — — — — —	140
65. Решение за југословенските стандарди од областа на дрвната индустрија — — — — —	140
66. Листа на царинските основици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство. — — — — —	141

Исправка на Наредбата за измена и дополненија на Наредбата за начинот и постапката за доставување на прегледот и за документацијата потребна за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1967 година — — — — —	155
---	-----